



# СЛУЖБИ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни издавања бр. 1032-Т-220, за огласи 1032-Т-221.

Среда, 10 јул 1957

БЕЛГРАД

БРОЈ 29

ГОД. XIII

Цена на овој број е 80.— дин. — Претплата за 1957 година изнесува 1700.— дин., а за странство 2500.— динари. — Редакција: Улица Краљевик'а Марка бр. 9. — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 28-276, Продажно одделение 22-619, Тел. централа 28-010.

366.

## У К А З

### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ОПШТИНИТЕ И ОКОЛИТЕ

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за измени и дополненија на Општиот закон за уредување на општините и околиците што го усвои Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор од 8 јули 1957 година.

П. Р. бр. 9  
10 јули 1957 година  
Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател  
на Сојузната народна скупштина,  
Петар Стамболиќ, с. р.

## ЗАКОН

### ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ОПШТИНИТЕ И ОКОЛИТЕ

#### Член 1

По членот 19 се додава нова глава II под наслов „II. Состав на народните одбори и избор и отповик на одборниците“, нов оддел над новиот член 20 под наслов „а) Состав“ и нови членови 20, 21, 22 и 23, кои гласат:

#### „Член 20

Народниот одбор на општината го сочинуваат општински собор и собор на производителите.

Народниот одбор на околицата го сочинуваат општински собор и собор на производителите.

Општинскиот собор и околицкиот собор се претставнички тела на сите граѓани во општината односно околицата.

Соборите на производителите на народниот одбор на општината и на народниот одбор на околицата се претставнички тела на производителите запослени во производството, транспортот и трговијата на подрачјето на општината односно околицата, кои во соборот се претставени сразмерно со своето учество во општествениот производ на општината односно околицата.

#### Член 21

Народните одбори се избираат на четири години.

Ростојанието на времето меѓу денот на изборите за едниот и за другиот собор на народниот одбор не може да биде подолго од петнаесет дена.

#### Член 22

Бројот на членовите на општинскиот и околицкиот собор и на соборот на производителите на народниот одбор на општината и на околицата се определува со закон на народна република во следните општи граници:

- 1) општинскиот собор има од 15 до 70 членови;
- 2) околицкиот собор има од 40 до 100 членови;
- 3) бројот на членовите на соборот на производителите не може да биде помал од три четвртини ниту поголем од вкупниот број на одборниците на општинскиот односно околицкиот собор.

Во границите определени со овој и со републички закон бројот на одборниците на секој собор на народниот одбор на општината и на околицата се определува со статутот на општината односно околицата.

#### Член 23

Општинскиот и околицкиот собор и соборот на производителите на народниот одбор на општината односно околицата рамноправно учествуваат во донесувањето на сите одлуки и други акти на народниот одбор на општината односно околицата што се однесуваат на распределбата и употребата на вишокот на трудот и на другите стопански работи.

Членовите на општинскиот односно околицкиот собор и членовите на соборот на производителите на народниот одбор на општината односно околицата на заедничка седница вршат избор на органи на народниот одбор и други со закон определени избори и назначувања на службеници од надлежноста на народниот одбор.

Во поглед на делокругот на општинскиот собор и на соборот на производителите на народниот одбор на општината согласно важат одредбите од чл. 40 до 59 на Општиот закон за народните одбори.

#### Член 2

По новиот член 23 се додава нов оддел под наслов: „б) Избирање“ и нови членови 24 до 45, кои гласат:

#### „Член 24

Одборниците за општинскиот собор ги избираат граѓаните на општината врз основа на општо, еднакво и непосредно изборно право.

Одборниците за соборот на производителите на народниот одбор на општината непосредно ги избираат производителите запослени на подрачјето на општината што уживаат избирачко право.

#### Член 25

Одборниците за околицкиот собор ги избираат од редот на своите членови општинските собори на општините на подрачјето на околицата.

Одборниците за соборот на производителите на народниот одбор на околицата ги избираат членовите на соборот на производителите на народниот одбор на општината избрани во соодветната производителна група (изборно тело) од редот на членовите на изборното тело.

#### Член 26

Избирањето на одборници за соборите на производителите на народните одбори на општините и околиците се врши по производителни групи.

Производителните групи се:

- 1) групата на индустријата, трговијата и занаетчиството, која ги опфаќа работниците и службениците запослени во индустријата, рударството, шумарството, градежништвото, транспортот, поштенско-телеграфско-телефонската служба, трговијата.

угостителството, комуналната дејност и запаетчиството, како и запаетчиите;

2) групата на селското стопанство, која ги опфаќа земјоделците што се членови на земјоделски задруги и членовите на живните домаќинства што се занимаваат со земјоделство, работниците и службениците на земјоделските стопанства, работниците и службениците на земјоделските задруги и другите селскостопански работници.

Од вкупниот број на членовите на соборот на производителите на народниот одбор на општината односно околицата во секоја производителна група се избира оној број одборници што му е сразмерен на учеството на групата во вкупниот општествен производ на општината односно околицата утврден спрема последните званични податоци за извршувањето на општествениот план на општината односно околицата за претходната година.

Производителната група која спрема своето учество во вкупниот општествен производ на општината односно околицата не би можела да избира ни еден одборник, има право за соборот на производителите да избира еден одборник.

#### Член 27

Никој не може да биде истовремено член на двата собора на ист народен одбор.

#### Член 28

Избирањето на одборници за соборите на народниот одбор на општината се врши по изборни единици.

Изборните единици за избирање одборници за општинскиот собор се формираат така што, по правило, секое место (село, населба) сочинува посебна изборна единица. Во поголеми места можат да се формираат повеќе изборни единици.

Изборните единици за избирање одборници за соборот на производителите опфаќаат, по правило, една или повеќе стопански организации, од иста или од сродни гранки или области на стопанството во соодветната производителна група. Во рамките на една стопанска организација можат да се формираат две или повеќе изборни единици.

#### Член 29

Одборниците на општинскиот собор ги избираат граѓаните на Федеративна Народна Република Југославија што се запишани во избирачкиот список на подрачјето на општината.

Право да бидат избирани во општинскиот собор имаат сите граѓани на Федеративна Народна Република Југославија што уживаат избирачко право.

#### Член 30

Одборниците за соборот на производителите на народниот одбор на општината ги избираат во рамките на својата производителна група производителите запослени на подрачјето на општината што имаат избирачко право според Законот за избирачките списоци.

Право да биде избран во соборот на производителите на народниот одбор на општината има секој производител што ѝ припаѓа на производителната група во која се избира одборник и кој ужива избирачко право според Законот за избирачките списоци. За одборник во соборот на производителите на народниот одбор на општината може да биде избран и функционер на синдикална или задружна организација кој за функционер е избран од производителите.

#### Член 31

Бројот на одборниците што ги избира секоја производителна група го утврдува околицката изборна комисија.

Во рамките на секоја производителна група одборниците за соборот на производителите на народниот одбор на општината се избираат по нормата еден одборник на еднаков број производители.

#### Член 32

Гласањето за избор на одборници за соборот на производителите на народниот одбор на општината се врши на избирачките места што се формираат во стопанските организации.

Кандидати за избор на одборници за општинскиот собор можат да предлагаат како избирачите на соборите на избирачите, така и 50 избирачи со поднесување на писмена кандидатура.

Кандидати за избор на одборници за соборот на производителите на народниот одбор на општината можат да предлагаат како избирачите на соборите на избирачите по стопанските организации, така и 50 избирачи со поднесување на писмена кандидатура.

#### Член 34

Соборите на избирачите заради предлагање кандидати се одржуваат по изборни единици.

Ако изборната единица за избирање одборници за општинскиот собор опфаќа две или повеќе места, соборите на избирачите се одржуваат, по правило, за секое место.

Соборите на избирачите заради предлагање кандидати за избор на одборници за соборот на производителите се одржуваат по стопанските организации од соодветната производителна група.

#### Член 35

Соборот на избирачите избира кандидациона комисија, чија задача е врз основа на предлогот од избирачите да му поднесе на соборот на избирачите конечен предлог за утврдување на кандидатите.

Кандидационата комисија се состои од 7 до 15 членови.

Кандидационата комисија ја сочинуваат избирачите што од својата средина ги избира соборот на избирачите.

#### Член 36

Секој избирач може да предлага кандидати. Кандидационата комисија може да предложи за кандидати само лица што избирачите ги истакнале на соборот.

Соборот на избирачите гласа посебно за секој од кандидатите што ги предложила кандидационата комисија. Од предложените кандидати прифатен е секој кандидат за кого гласало мнозинството од присутните избирачи. Ако за еден или повеќе кандидати што не добиле мнозинство гласови гласале над 40% присутни избирачи, а мнозинството на гласовите го добил само еден кандидат, односно бројот на кандидатите помал од двојниот број на одборниците што се избираат, прифатени се и оние кандидати што добиле над 40% гласови од присутните избирачи.

#### Член 37

Кога во избирањето учествувал само еден кандидат, тој е избран за одборник ако за него гласало мнозинството на сите избирачи од изборната единица. Истото важи и за случај кога во избирањето учествувале повеќе кандидати, но помалку од двојниот број на одборниците што се избираат.

Ако во случајот од претходниот став ни еден кандидат не го добие потребното мнозинство, избирањето се повторува. На повторните избори избрани се за одборници оние кандидати што добиле најголем број гласови.

Кога во избирањето учествувале најмалку двапати поголем број кандидати од бројот на одборниците што се избираат, за одборници се избрани кандидатите што добиле најголем број гласови.

#### Член 38

Избирањето на одборник на упразнетото место не мора да се врши ако до истекот на мандатот на народниот одбор на општината не преостануваат повеќе од шест месеци.

#### Член 39

Општинскиот собор на секоја општина избира одборници за околицкиот собор сразмерно со бројот на жителите на подрачјето на општината. Општинскиот собор на секоја општина избира најмалку еден одборник.

Бројот на одборниците што општинските собори на одделни општини ги избираат во околицкиот собор го утврдува околицката изборна комисија. Про-

тив одлуката за тоа општинскиот собор може да ѝ изјави жалба на републичката изборна комисија, чија одлука е конечна.

#### Член 40

Членовите на соборот на производителите на народниот одбор на секоја општина избрани во соодветната производителна група избираат одборници за соборот на производителите на народниот одбор на околицата сразмерно со бројот на производителите од соодветната производителна група на подрачјето на општината. Секоја општина избира, по правило, најмалку еден одборник за соборот на производителите на народниот одбор на околицата во онаа производителна група на која ѝ припаѓа мнозинството од членовите на соборот на производителите на народниот одбор на општината.

Во рамките на вкупниот број одборници што ѝ припаѓа на индустриската односно селскостопанската производителна група, најпрво се определува секоја општина во која мнозинството од членовите на производителите го сочинуваат одборници избрани во соодветната група да избира по еден одборник, а преостанатиот број одборници им се доделува на одделни општини сразмерно со бројот на производителите од соодветната група на нивното подрачје. Ако бројот на општините во кои мнозинството на членовите на соборот на производителите го сочинуваат одборници избрани во соодветната група е поголем од вкупниот број на одборниците што ѝ припаѓаат на таа група, мандатите им се доделуваат првенствено на оние општини на чие подрачје е запослен односно зачленет поголем број производители од соодветната група.

Бројот на одборниците што соборите на производителите на одделни општини ги избираат за соборот на производителите на народниот одбор на околицата, го утврдува околицката изборна комисија. Против одлуката за тоа соборот на производителите може да ѝ изјави жалба на републичката изборна комисија, чија одлука е конечна.

Ако соборот на производителите на народниот одбор на општината што врши избирање има само еден одборник во соодветната производителна група, тој одборник без избирање станува член на соборот на производителите на народниот одбор на околицата од истата производителна група.

#### Член 41

Избирањето на одборници за околицкиот собор се врши на седница на општинскиот собор, а избирањето на одборници за соборот на производителите на народниот одбор на околицата — на седницата на соборот на производителите на народниот одбор на општината.

Избирањето на одборници за околицкиот собор и за соборот на производителите на народниот одбор на околицата ќе се изврши најдоцна за еден месец од денот на изборот на одборниците за народниот одбор на општината.

Избирањето на одборници за соборот на производителите на народниот одбор на околицата се врши одвоено за секоја производителна група.

Со избирањето раководи претседателот на народниот одбор.

#### Член 42

Секој член на соборот што избира одборник за народниот одбор на околицата има право да предлага еден или повеќе кандидати. Бројот на кандидатите може да биде и поголем од бројот на одборниците што се избираат за народниот одбор на околицата.

Секој член на соборот гласа за онолку предложени кандидати колку соборот односно изборното тело избира одборници за околицкиот собор односно за соборот на производителите на народниот одбор на околицата.

#### Член 43

Гласањето за избирање одборници е тајно и се врши со гласачки ливчиња.

#### Член 44

За одборник за народниот одбор на околицата избран е кандидатот што го добил мнозинството на гласовите на сите членови на општинскиот собор односно на сите членови на соборот на производителите на народниот одбор на општината избрани во соодветната производителна група.

Ако потребното мнозинство не го добиле онолкува број кандидати колку се избираат одборници, избирањето се повторува меѓу кандидатите што добиле најмногу гласови.

#### Член 45

Со спроведувањето на изборите за одборници за народните одбори на општините раководат општинските и околицките изборни комисији, а со спроведувањето на изборите за одборници за околицките народни одбори — околицките изборни комисији. Со спроведувањето на изборите на избирачките места раководат избирачките одбори.

Определени задачи во врска со спроведувањето на изборите за општинските и околицките народни одбори врши републичката изборна комисија.

Републичкиот извршен совет ја поставува републичката изборна комисија, а таа ја поставува околицката изборна комисија. Околицката изборна комисија ја поставува општинската изборна комисија. Избирачките одбори за избор на одборници на народниот одбор на општината ги поставува општинската изборна комисија.

#### Член 3

По новиот член 45 се додава нов одел под наслов „в) Отповик“ и нови членови 46 до 50, кои гласат:

#### „Член 46

Одборниците за својата работа им одговараат на избирачите.

Избирачите имаат право да го отповикаат одборникот ако повеќе не ја ужива нивната доверба.

Членот на народниот одбор на околицата од должноста во тој одбор има право да го отповика општинскиот собор односно изборното тело (член 25 став 2) што го избрало.

Гласањето за отповикот е тајно и се врши со гласачки ливчиња.

#### Член 47

Постапката за отповик на член на општинскиот собор се започнува по предлог од собирите на избирачите на изборната единица во која е избран тој или по предлог од една третина избирачи од таа изборна единица.

Постапката за отповик на член на соборот на производителите на народниот одбор на општината се започнува по предлог од собирите на избирачите во стопанските организации од соодветната производителна група во изборната единица во која е избран тој или по предлог од најмалку една третина избирачи од таа изборна единица.

Постапката за отповик се започнува по предлог од собирите на избирачите ако на собирите што предлагаат отповик биле присутни најмалку една третина од сите избирачи на изборната единица.

Постапката за отповик на одборник на народниот одбор на општината се започнува и по предлог од соборот чиј член е тој, ако одборникот неоправдано отсутствува најмалку шест месеци непрекинато од седниците на народниот одбор чиј е член тој.

#### Член 48

Предлогот за отповик на член на народниот одбор на општината ѝ се поднесува на надлежната околицка изборна комисија.

Кога надлежната изборна комисија ќе утврди дека предлогот за отповик им одговара на одредбите на законот, ќе распише гласање за отповикот во изборната единица во која е избран одборникот чиј отповик се предлага.

Против решението на околицката изборна комисија со кое се одбива предлогот за отповик,

подносителите имаат право на жалба до советот за управни спорови на врховниот суд на народната република односно на Автономна Покраина Војводина.

#### Член 49

Предлогот за започнување на постапката за отповик на член на народниот одбор на околицата од должноста во тој одбор се започнува по предлог од најмалку една третина членови на општинскиот собор односно изборното тело (член 25 став 2) што го избрало.

По ваквиот предлог општинскиот собор односно изборното тело прво расправува за тоа дали ќе се пристапи кон гласање за отповикот.

Кога општинскиот собор односно изборното тело ќе одлучи да се пристапи кон гласање за отповикот, гласањето се врши на наредната седница на општинскиот собор односно на соборот на производителите, која не може да се одржи пред истекот на седум дена од донесувањето на одлуката да се пристапи кон гласање за отповикот.

#### Член 50

Член на народниот одбор на општината е отповикан ако за отповикот гласало мнозинството на сите избирачи на изборната единица во која е избран.

Со отповикот на членот на народниот одбор на општината што е избран за одборник во народниот одбор на околицата, му престанува и мандатот како на член на народниот одбор на околицата.

Член на народниот одбор на околицата е отповикан од должноста во тој одбор ако за отповикот гласало мнозинството на сите членови на општинскиот собор односно на изборното тело (член 25 став 2), што го избрало, но со тоа не му престанува мандатот како член на народниот одбор на општината.

Досегашната глава II станува глава III.

#### Член 4

Досегашниот член 20 се укинува.

Досегашните чл. 21 до 48 стануваат чл. 51 до 78.

Досегашната глава III станува глава IV, а чл. 49 и 50 стануваат чл. 79 и 80.

#### Член 5

Досегашниот член 51 се укинува.

Досегашните чл. 52 до 70 стануваат нови членови 81 до 99.

#### Член 6

По новата глава IV се додава нова глава V под наслов: „V. Посебни одредби за уредувањето на општините и за надлежноста на републичките органи во народна република во која не постојат околии“ и нови членови 100 до 108, кои гласат:

#### „Член 100

Со закон на Народна Република Црна Гора може да се определи територијата на народната република да се дели само на општини.

Во народната република во која не постојат околии, одредбите од овој закон, од Општиот закон за народните одбори и од други сојузни прописи се применуваат со отстапувањата содржани во членовите 101 до 108 од овој закон.

#### Член 101

Статутот на општината го донесува народниот одбор на општината, а го потврдува републичкото народно собрание.

#### Член 102

Сите работи што според сојузните прописи спаѓаат во надлежноста на околските органи ги вршат, доколку со одредбите од овој закон не е определено поинаку, соодветните републички органи, и тоа:

1) работите од надлежноста на соборите на народниот одбор на околицата или на заедничката седница на двата собори ги врши републичкиот извршен совет, ако со сојузен закон или со уредба не е определено поинаку. По исклучок од ова, утврдувањето на економските инструменти и мер-

ки што се утврдуваат со општествениот начин на околицата, донесувањето на прописи за локални даноци, такси и други давачки и другите работи за кои се определи тоа со посебен сојузен закон или со уредба или со прописи на републичкото народно собрание, ги врши соодветниот собор на републичкото народно собрание односно републичкото собрание во заедничка седница на двата собори.

2) Работите од надлежноста на советите и органите на управата на народниот одбор на околицата ги вршат соодветниот републички совет односно републичкиот орган на управата.

Со закон на народната република одделни извршни работи од надлежноста на советот на народниот одбор на околицата кои според точката 2 од прегходниот став преминуваат во надлежноста на републичкиот орган на управата можат да се пренесат во надлежноста на извршниот совет.

По исклучок од одредбите на ставот 1 од овој член, правата и должностите на народниот одбор на околицата во поглед на избирањето и разрешувањето на судии и судии поротници на околски суд ги вршат заеднички народните одбори на општините од подрачјето на околскиот суд.

#### Член 103

Со закон на народна република ќе се определи кои од постојните и новосоздаваните фондови што со сојузните прописи се основани како околски фондови, се формираат како општински фондови, а кои од нив се спојуваат со соодветниот републички фонд, односно се формираат како посебен републички фонд. Со тој закон ќе се пропише и начинот на распределба на обврските на постојните околски фондови што се формираат како општински фондови.

Сите приходи на околските фондови што се формираат како општински фондови одат во соодветниот општински фонд и можат на подрачјето на општината да се користат за целите определени со сојузните прописи за околските фондови.

#### Член 104

Со закон на народна република можат за вршење на определени внатрешни работи, што со сојузните прописи се ставени во надлежноста на секретаријатот за внатрешни работи на народниот одбор на околицата, да се формираат испостави на републичкиот државен секретаријат за внатрешни работи за подрачја на една или повеќе општини.

#### Член 105

Околските судии за прекршоци и околските совети за прекршоци се назначуваат односно се формираат за подрачјето на две или повеќе општини што ќе ги определи републичкото народно собрание. Со пропис на републичкото народно собрание се определува и нивното седиште.

Околскиот судија за прекршоци и претседателот и членовите на околскиот совет за прекршоци што се назначуваат односно се формираат за две или повеќе општини, ги назначува и разрешува народниот одбор на општината на чие подрачје се наоѓа нивното седиште во спогодба со народните одбори на општините на чие подрачје тие ја вршат својата дејност.

Околскиот судија за прекршоци и околскиот совет за прекршоци што вршат дејност на подрачје на две или повеќе општини, за својата работа на подрачјето од секоја општина му одговараат на народниот одбор на општината и на неговиот надлежен совет.

#### Член 106

Правата на оснивач што спрема установите или стопанските организации ги вршил народниот одбор на околицата, ќе ги врши републичкиот извршен совет.

Републичкиот извршен совет може за определени установи и стопански организации од претходниот став правата на оснивачот да ги пренесе врз народните одбори на општините.

## Член 107

Имотните права и обврски на околиците во поглед на недвижностите преминуваат врз општините на чие подрачје се наоѓаат недвижностите. Останатите имотни права и обврски на околиците преминуваат врз општините од подрачјето на укинатата околица.

Со закон на народна република може да се определи определените имотни права и обврски на околиците да се пренесуваат врз народната република.

Поблиски прописи за начинот и условите за пренесување на имотните права и обврски на околиците врз општините односно народната република пропишува републичкиот извршен совет.

## Член 108

По жалбата против решенија што во прв степен ги донесуваат општинските органи решава, и тоа:

1) по жалбата против решенија на органот на управата — соодветниот републички орган на управата;

2) по жалбата против решенија на советот на народниот одбор — републичкиот совет односно републичкиот орган на управата;

3) по жалбата против решенија на соборот на народниот одбор или против решенијата што народниот одбор ги донесува на заедничка седница на двата собори — републичкиот извршен совет.

Против решенија што во прв степен ги донесуваат републичките совети или републичките органи на управата во работите што со сојузни прописи се ставени во надлежност на околските органи, нема места за жалба. Жалба може да се изјави само ако е во прашање работа во која е исклучено водењето на управен спор, во кој случај по жалбата решава во втор степен републичкиот извршен совет.

## Член 7

Досегашната глава IV станува глава VI.

По досегашниот член 71 кој станува чл. 109 се додаваат нови членови 110, 111, 112, 113 и 114 кои гласат:

## „Член 110

На одборниците и на членовите на советите не им припаѓа надоместок за вршењето на должност во народниот одбор и во неговите совети.

Одборниците имаат право на надоместок за сторените патни трошоци и за издатоците за прехрана и ноќевање настанати поради вршење должноста на одборник во народниот одбор. Одборниците што се во работен однос имаат право и на надоместок за фактично загубената заработка за време вршењето на должноста на одборник.

Членовите на советот на народниот одбор што не се одборници и членовите на управните комисији на народниот одбор имаат право на надоместок за сторените патни трошоци и за издатоците за прехрана и ноќевање настанати поради вршењето на должноста на член на совет односно член на управна комисија, како и на надоместок за фактично загубената заработка за време вршењето на таа должноста.

Начинот на утврдувањето на надоместоците според ставовите 2 до 3 од овој член и височината на надоместокот за прехрана и ноќевање се утврдува со одлука на народниот одбор во рамките на републичките прописи.

Сојузниот извршен совет ќе донесе прописи за тоа во кои случаи на членовите на управните комисији на народните одбори им припаѓа надоместок за работата во тие комисији.

## Член 111

На членовите на месните одбори не им припаѓа право на надоместок на патните трошоци, на загубената заработка како ниту на другите трошоци настанати поради вршење должност во месниот одбор на неговото подрачје. Кога тие по покана од народниот одбор на општината ја вршат својата

должност надвор од подрачјето на месниот одбор, им припаѓа надоместок за сторените патни трошоци и за издатоците за прехрана и ноќевање, како и надоместок за фактично загубената заработка под истите услови како и на одборниците.

## Член 112

Заради утврдување на избирачкото право за избирање одборници за соборот на производителите на народниот одбор на општината се составуваат по стопански организации избирачки списоци, во кои се внесуваат сите производители запослени односно зачленети во стопанската организација кои според Законот за избирачките списоци имаат избирачко право.

Избирачкиот список го составува комисијата за изработка на избирачки список, која се состои од претседател и два члена. Комисијата ја составува управниот одбор на стопанската организација.

За два или повеќе дукани или други стопански организации на подрачјето на општината во кои се запослени помалку од 20 работници, избирачкиот список го составува комисијата определена од народниот одбор на општината.

Избирачите можат да се запишуваат во избирачкиот список најдоцна на десет дена пред денот на изборите.

## Член 113

Штом комисијата за изработка на избирачки список ќе го изработи избирачкиот список, то изложува во односната стопанска организација во тек на три дена.

Секој производител што има избирачко право може да става приговор што тој или некој друг производител што има избирачко право не е запишан во избирачкиот список, или што е запишано лице кое не требало да биде запишано. Покрај тоа, можат да се вршат и предупредувања поради неправилно запишаните имиња или други податоци.

За приговорите против избирачкиот список решава претходно комисијата за изработка на избирачки список. Откога ќе ги разгледа сите примени приговори комисијата за изработка на избирачки список ѝ го доставува избирачкиот список заедно со приговорите што не ги уважила на општинската комисија за избирачки списоци. Оваа комисија конечно решава за приговорите. Откога ќе утврди дека избирачкиот список е исправен, односно откога ќе изврши во него потребни исправки, комисијата го потврдува избирачкиот список со потпис од претседателот на комисијата и со печат на народниот одбор и потврдениот избирачки список ѝ го враќа на комисијата за изработка на избирачки список.

## Член 114

Со републичкиот закон на НР Црна Гора со кој се укинуваат околиците ќе се пропишат и одредби:

1) за тоа дека народните одбори на околиците престануваат со работа на 1 јануари 1958 година и дека со тој ден народните одбори на општините и републичките органи го преземаат вршењето на соодветните работи од надлежноста на народните одбори на околиците и нивните органи;

2) за определувањето на општините за кои согласно со членот 105 став 1 од овој закон се назначуваат околски судии за прекршоци односно се формираат околски совети за прекршоци, за вршењето на правата и должностите на народниот одбор на општината и на неговиот соодветен совет спрема околскиот судија за прекршоци и околскиот совет за прекршоци, како и за надзорот над работата на тие органи, и за учеството на народниот одбор на општината во трошоците на тие органи и за припадностите на службениците запослени во нив;

3) за ставањето на располагање на службениците на народните одбори на околиците и за определувањето на органи што ќе го извршат распоредувањето на тие службеници;

4) за формирањето на комисији на народните одбори на околиите што ќе се грижат за приготвувањето на организациони и други мерки во врска со укинувањето на околиите, со пренесувањето на имотните права и обврски на околијата, како и со извршувањето на буџетот на околијата по престанокот на работата на народниот одбор на околијата.

Во случај на спроведување на избори за народни одбори на околиите во текот на 1957 година нема да се избираат нови народни одбори на околиите, туку мандатот на постојните народни одбори на околиите ќе се продолжи до 31 декември 1957 година заклучно.“

#### Член 8

Досегашните чл. 72 до 75 стануваат чл. 115 до 118.

#### Член 9

Досегашниот член 76 кој станува член 119 се менува и гласи:

„Со денот 22 јун 1955 година престанаа да важат одредбите од членот 6, членот 8 став 3 и чл. 10, 30, 31, 67 и 68 од Општиот закон за народните одбори од 1952 година, членот 51 ст. 1 и 3 и членот 55 став 1 од Основниот закон за прекршоците, а со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат одредбите од чл. 4, 5, 7, членот 8 став 3 и чл. 32 до 43 и членот 57 став 2 од Општиот закон за народните одбори („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/52), како и другите одредби што се во спротивност со одредбите од овој закон.“

#### Член 10

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

367.

Врз основа на чл. 98, 99 и 102 од Основниот закон за буџетите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56) и одделот 2 главата XXIX на Сојузниот општествен план за 1957 година, Сојузниот извршен совет донесува

## УРЕДБА

### ЗА ПОСТОЈАНИОТ РЕЗЕРВЕН ФОНД

#### I. Општи одредби

##### Член 1

Постојан резервен фонд, предвиден со Основниот закон за буџетите, имаат федерацијата и секоја политичкотериторијална единица.

##### Член 2

Постојаниот резервен фонд е посебен буџетски фонд.

Постојаниот резервен фонд нема својство на правно лице.

##### Член 3

Средствата на постојаниот резервен фонд служат за покривање на вонредните расходи настанати поради елементарни непогоди, како и за подмирување на други вонредни општоопштествени потреби.

##### Член 4

Со средствата на постојаниот резервен фонд не можат да се покриваат расходите и да се подмируваат потребите кои редовно се подмируваат со средствата од буџетот или со средствата од други фондови.

#### II. Средства на фондот

##### Член 5

Средствата на постојаниот резервен фонд се формираат од:

1) дел на вишокот на остварените приходи над извршените расходи по завршната сметка за извршувањето на буџетот на политичкотериторијалната единица;

2) дотации од буџетот;

3) приходи определени со сојузни прописи;

4) интересот на средствата на постојаниот резервен фонд вложени кај банката со отказан срок.

Политичкотериторијалните единици мораат да внесат во постојаниот резервен фонд најмалку 20% од вишокот на остварените приходи над извршените расходи по завршната сметка за извршувањето на буџетот.

#### Член 6

Во постојаниот резервен фонд на федерацијата се уплатуваат и сите приходи од продадената стока на постојаните материјални резерви што била набавена со средства од постојаниот резервен фонд на федерацијата.

#### Член 7

Средствата на постојаниот резервен фонд се вложуваат кај банката која го води книговодство за извршувањето на буџетот на односната политичкотериторијална единица.

Банката е должна да ја води евиденцијата за приливот на средствата на постојаниот резервен фонд по извори, како и евиденција за потрошувачката на средствата.

#### Член 8

Вишокот на остварените приходи над извршените расходи по завршните сметки за извршувањето на буџетот ќе се внесе во постојаниот резервен фонд најдоцна во рок од 10 дена од денот на донесувањето на завршната сметка.

Приходите од дотации од буџетот се внесуваат во постојаниот резервен фонд во сроковите и на начинот определен со прописите за буџетите.

Приходите на постојаниот резервен фонд определени со посебни сојузни прописи се внесуваат во фондот во сроковите определени со тие прописи.

Другите приходи на постојаниот резервен фонд се уплатуваат оној ден кога се остварени.

#### III. Намена на средствата

##### Член 9

Средствата на постојаниот резервен фонд служат:

1) за покривање на вонредните расходи настанати поради елементарни непогоди, како што се: поплави, земјотреси, поместување на земјиште и други разурнувачки појави од поголеми размери;

2) за подмирување на други вонредни општоопштествени потреби, како што се: отстранување на епидемија, на опасни заразни човечки болести, давање помош за отстранување на растениски болести и штетници или на заразни и паразитарни болести кај добитокот и слични појави од поголеми размери.

##### Член 10

Средствата на постојаниот резервен фонд на федерацијата можат да се употребуваат и за набавка на стоки со цел за создавање постојани материјални резерви кои се исклучуваат од прометот.

#### IV. Располагање со средствата на фондот

##### Член 11

Со средствата на постојаниот резервен фонд на федерацијата, на народните републики и на автономните единици располага надлежниот извршен совет, а со средствата на постојаниот резервен фонд на околијата и општината располага народниот одбор на околијата односно општината.

##### Член 12

За постојаниот резервен фонд не се донесува претсметка на приходите и расходите.

##### Член 13

Средствата на постојаниот резервен фонд можат да се употребуваат и трошат само врз основа на посебни одлуки на извршниот совет односно народниот одбор.

##### Член 14

Исплати од фондот можат да се вршат само до височина на расположивите средства на фондот.



## Член 15

Барањата за доделување средства од постојаниот резервен фонд му се поднесуваат на управниот орган во чија надлежност спаѓаат работите за чие финансирање се предлага употребата на средствата од постојаниот резервен фонд.

Управниот орган од претходниот став го оценува барањето, предлага непосреден корисник на средствата и му го доставува барањето на извршниот совет односно на народниот одбор преку државниот секретаријат за работи на финансиите, преку началникот на секретаријатот за финансии на народниот одбор на околицата односно преку управниот орган надлежен за работи на финансиите на народниот одбор на општината.

Предлог за донесување одлука за употреба на средствата на постојаниот резервен фонд може да поднесе и самиот управен орган во чија надлежност спаѓаат работите за чие финансирање се предлага употребата на средствата од постојаниот резервен фонд. Во тој случај управниот орган постапува во смисла на претходниот став.

## Член 16

Барањето за доделување средства од постојаниот резервен фонд мора да се заснова врз фактичните потреби и мора да биде образложено.

Кон барањето за доделување средства од постојаниот резервен фонд се поднесува претсметка на расходите што ќе се покријат со средствата од постојаниот резервен фонд.

## Член 17

Со одлуката на извршниот совет односно народниот одбор се определуваат општите услови за употреба на средствата од постојаниот резервен фонд за определени намени и начинот на употребата или непосредните корисници на доделените средства.

Одлуката за употреба на средствата од постојаниот резервен фонд ја извршува државниот секретаријат за работи на финансиите, началникот на секретаријатот за финансии на народниот одбор на околицата односно управниот орган надлежен за работи на финансиите на народниот одбор на општината, кој е должен пред извршувањето на одлуката да прибави мислење од органот на управата надлежен за работите што се финансираат од доделените средства, ако со одлуката за употреба на средствата не е определен непосреден корисник.

## Член 18

Корисникот на средствата доделени од постојаниот резервен фонд е должен во своето сметководство да води посебна евиденција за примените средства и да ги тропи согласно со прописите за извршувањето на буџетот.

Банката кај која се водат средствата на постојаниот резервен фонд е должна да води посебна евиденција за употребата на средствата по секоја одлука односно за секоја намена.

## Член 19

Сите корисници на средствата од постојаниот резервен фонд се должни на државниот секретаријат за работи на финансиите, на началникот на секретаријатот за финансии на народниот одбор на околицата односно на управниот орган надлежен за работите на финансиите на народниот одбор на општината, да му достават извештај за потрошувачката на доделените им средства во текот на изминатата година, и тоа во сроките определени во прописите за извршување на буџетот — за поднесување извештаи за извршувањето на претсметките на државните органи и установи.

## Член 20

Контрола над употребата на средствата на постојаниот резервен фонд врши државниот секретаријат за работи на финансиите, началникот на секретаријатот за финансии на народниот одбор на околицата односно управниот орган надлежен за работите на финансиите на народниот одбор на оп-

штината преку финансискиот инспекторат, согласно со одредбите од Основниот закон за буџетите и прописите донесени врз основа на тој закон.

## Член 21

Државниот секретаријат за работи на финансиите, началникот на секретаријатот за финансии на народниот одбор на околицата односно управниот орган надлежен за работите на финансиите на народниот одбор на општината може привремено да го запре трошењето на средствата дадени од постојаниот резервен фонд, ако утврди дека корисниците не ги употребуваат дадените средства за целите определени со одлуката за располагање со средствата од постојаниот резервен фонд.

Конечна одлука за натамошното трошење на средствата чија исплата привремено е запрена според претходниот став, донесува извршниот совет односно народниот одбор.

## Член 22

Работењето на постојаниот резервен фонд за изминатата година се заклучува на 31 декември. Средствата на фондот непотрошени до 31 декември, се пренесуваат во наредната година.

Посебни одлуки за употреба на средствата од постојаниот резервен фонд можат да се извршуваат и по истекот на годината во која се донесени.

## Член 23

За употребата на средствата на постојаниот резервен фонд по истекот на годината се составува завршна сметка, која се одобрува заедно со завршната сметка за извршувањето на буџетот.

Завршната сметка на постојаниот резервен фонд ја составува државниот секретаријат за работи на финансиите, началникот на секретаријатот за финансии на народниот одбор на околицата односно управниот орган надлежен за работите на финансиите на народниот одбор на општината.

Завршната сметка на постојаниот резервен фонд се составува на начинот и во сроките пропишани за составување на завршната сметка за извршувањето на буџетот.

## V. Преодни и завршни одредби

## Член 24

Вишоците на остварените приходи над извршените расходи по буџетите на народните републики, автономните единици, околиците и општините за 1955 година — по измирувањето на обврските на овие политичкотериторијални единици спрема федерацијата и Народната банка настанати врз основа на важечките сојузни прописи и по обезбедувањето на обртните средства на установите со самостојно финансирање, како и на средствата на задолжителните резерви формирани во 1955 година врз основа на одредбите од главата XXIV на Сојузниот општествен план за 1955 година од приходите на буџетите и фондвите на политичкотериторијалните единици, по одбивање на веќе извршените исплати според одредбите од Уредбата за покривање на загубите што селскостопанските организации ќе ги претрпат од вонредните поплави и подземните води („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/56), ќе се внесат во постојаниот резервен фонд на политичкотериторијалната единица најдоцна во срок од 10 дена од денот на влегувањето во сила на оваа уредба.

## Член 25

Упатства за спроведување на оваа уредба ќе издава, по потреба, сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите.

## Член 26

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

## Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 213  
28 јуни 1957 година  
Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз-Тито, с. р.

368.

Врз основа на членот 1 став 2 и членот 4 став 1 од Законот за управните училишта („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/56), во врска со членот 93 став 2 од Законот за органите на внатрешните работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/56), Сојузниот извршен совет донесува

## УРЕДБА

### ЗА ВИШОТО УПРАВНО УЧИЛИШТЕ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

#### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

##### Член 1

За стручно образование на службениците на органите за внатрешни работи се оснива, како посебно управно училиште, Вишо управно училиште за внатрешни работи (во натамошниот текст: Вишо училиште).

Седиштето на Вишото училиште е во Белград.

##### Член 2

Надзор над Вишото училиште врши сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи.

##### Член 3

Вишото училиште има своја претсметка, која влегува во состав на претсметката на сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи.

#### II. УПРАВУВАЊЕ СО ВИШОТО УЧИЛИШТЕ

##### Член 4

Со Вишото училиште управуваат: советот на Вишото училиште, наставничкиот совет и директорот.

##### 1. Советот на Вишото училиште

##### Член 5

Членовите на советот на Вишото училиште се именуваат, по правило, од редот на раководните службеници на Државниот секретаријат за внатрешни работи и од други службеници на органите на внатрешните работи што во службата се истакнале со стручни способности.

Членовите на советот ги именува и нивниот број го определува сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи. Покрај именуваните членови, во советот влегуваат: директорот, шефовите на катедри, еден наставник што го избира наставничкиот совет и еден слушател што го избираат слушателите на училиштето.

Членовите на советот се именуваат односно се избираат на две години.

##### Член 6

Советот на Вишото училиште:

- 1) го разгледува и утврдува предлогот на наставниот план и програма;
- 2) се грижи за работата на училиштето, ги претресува резултатите од работата и состојбата во училиштето и предлага мерки за унапредување на наставата и образование на слушателите;
- 3) подава предлози за воведување на посебни форми на наставата, како и за организирање на други дејности на училиштето;
- 4) му дава препораки на наставничкиот совет во поглед на изведбата на наставата;
- 5) се грижи за условите на животот и работата на слушателите;
- 6) дава предлози за оснивање, спојување и укинување на наставните организациони единици на училиштето;
- 7) предлага измени и дополненија на прописите за организацијата и работата на училиштето;
- 8) му дава предлог на сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи за определување и назначување постојани наставници и помошен наставен персонал;
- 9) ја разгледува претсметката на училиштето и му ја предлага на сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи.

##### Член 7

Советот избира од редот на своите членови претседател.

Директорот или наставник на училиштето не може да биде претседател на советот.

##### Член 8

Претседателот на советот ги свикува седниците, а должен е тоа да го стори и по барање од една третина членови на советот, од наставничкиот совет или од директорот на училиштето.

Седниците ги приготвува претседателот на советот со помош од директорот на училиштето.

##### Член 9

Советот се состанува по потреба, а задолжително во почетокот на наставата, кон крајот на првиот семестар и при завршетокот на наставата секоја година.

##### Член 10

Советот одлучава за работите од својот делокруг само на седници.

Советот може да одлучува ако на седницата е присутно мнозинството од членовите на советот, а заклучоците ги донесува со мнозинство гласови од присутните членови.

Одлуките и заклучоците на советот се задолжителни за наставничкиот совет и за директорот на училиштето.

##### Член 11

Наставник што не е член на советот може да присуствува на седница на советот, да изложува свое мислење и да дава предлози кога на дневен ред на седницата се наоѓаат прашањата на наставата на неговиот предмет или други начелни прашања што се однесуваат на неговиот предмет.

#### 2. Наставнички совет

##### Член 12

Наставничкиот совет го сочинуваат: директорот, сите постојани и хонорарни наставници и еден претставник на помошниот наставен персонал.

На седниците на наставничкиот совет има право да присуствува претставник на слушателите кога се разгледуваат прашања за изведба на наставата и за спроведување на правилата на студите и по овие прашања да изнесува свое мислење и да дава предлози.

##### Член 13

Наставничкиот совет:

- 1) дава мислење за наставниот план и програма на училиштето;
- 2) се грижи за организирање на изведбата на наставата во склад со наставниот план и програма;
- 3) дава предлози за оснивање, спојување и укинување на наставните организациони единици на училиштето;
- 4) се грижи за стручната работа на службениците;
- 5) расправува за полугодишниот и годишниот успех на слушателите и предлага мерки за отстранување на недостатоците и за подобрување на успехот во наредната училишна година односно семестар;
- 6) предлага срокови за одржување испити и подава предлог за состав на испитните комисији од членот 28 на оваа уредба;
- 7) решава по жалбите од слушателите против оценките на предметните наставници (член 32);
- 8) дава мислење по други прашања од значење за наставата, за работата на училиштето и на неговите установи.

##### Член 14

Седниците на наставничкиот совет ги свикува и на нив претседава директорот на училиштето.

Директорот е должен да свика седници и по барање од советот на училиштето или една петина наставници.

##### Член 15

Заклучок на наставничкиот совет е полноможен ако за него гласа мнозинство од сите членови на советот.



**3. Директор****Член 16**

На чело на Вишото училиште се наоѓа директор. Директорот го назначува и разрешува сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи од редот на службениците на органите на внатрешните работи што располагаат со потребна стручна спрема и со пракса за раководење со училиштето.

**Член 17**

Директорот непосредно ја организира работата на Вишото училиште, го претставува училиштето, се грижи за извршувањето на законите и на другите прописи, како и на заклучоците на советот и на наставничкиот совет на училиштето, и раководи со администрацијата на училиштето.

Директорот го составува предлогот на претсметката на училиштето и е наредбодавец по таа претсметка.

**Член 18**

Директорот има право и должност да го запре од извршување заклучокот на советот и на Вишото училиште односно заклучоците на наставничкиот совет за кои смета дека им се противни на важечките прописи. За запирањето на заклучоците директорот е должен веднаш да го извести сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи.

**III. НАСТАВА И ИСПИТИ****1. Редовна настава****Член 19**

Наставата во Вишото училиште трае две години (четири семестри).

Сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи може, во согласност со Секретаријатот за просвета и култура на Сојузниот извршен совет, траењето на наставата во училиштето да го продолжи и до три години.

**Член 20**

Наставата се изведува според наставниот план и програма.

Наставниот план и програма на Вишото училиште ги пропишува сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи во согласност со Секретаријатот за просвета и култура на Сојузниот извршен совет.

**Член 21**

Вишото училиште може да организира настава и за одделни незадолжителни предмети.

Предметите на незадолжителната настава се определуваат со наставниот план на училиштето.

**Член 22**

Наставата во Вишото училиште се изведува со тесно поврзување на теориското изучување со практичната работа. За таа цел при вршењето на наставата се применуваат и други форми на наставата кои обезбедуваат активно учество на слушателите во наставата и нивно оспособување за непосредна работа во одделни служби на внатрешните работи, како што се: вежби, семинари, работа во групи, решавање практични задачи на одделни служби на внатрешните работи, практична работа во органите и установите на внатрешните работи итн.

Со цел за изведба на наставата во смисла на претходниот став Вишото училиште има катедри, кабинети, библиотека, музејски збирки и други потребни наставни организациони единици.

**Член 23**

Непосредно по завршетокот на првата училишна година слушателите се должни да поминат еден месец на пракса во органите на внатрешните работи каде ќе ги распореди сојузниот односно републичкиот државен секретаријат за внатрешни работи, или на посебен курс што се организира со цел за практично и стручно-техничко образование на слушателите.

Слушателите ја вршат задолжителната пракса во органите на внатрешните работи спрема инструкциите што ги донесува сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи.

Планот и програмата на наставата на курсот за практично и стручно-техничко образование од ставот 1 на овој член ги пропишува сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи.

**2. Посебни форми на наставата****Член 24**

Во Вишото училиште можат да се формираат курсеви, семинари и други форми на наставата со цел за посебно стручно усовршување на службениците за одделни служби на внатрешните работи.

Наставата од претходниот став може да се организира и во седиштето на Вишото училиште.

Решение за организирање на оваа настава донесува сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи, по предлог од советот на училиштето. Со ова решение се определуваат и планот на наставата, начинот на нејзината изведба, како и условите за посетување на наставата.

**3. Испити****Член 25**

Испитите во Вишото училиште се предметни и дипломски.

**Член 26**

Слушателите на крајот на семестрот односно училишната година полагаат испит од предметите за кои е тоа предвидено со наставниот план.

Испитите се усни или писмени, а од определени предмети испитите можат да бидат и писмени и усни.

**Член 27**

Испитите се полагаат, по правило, пред предметниот наставник.

За полагање испити од одделни предмети може да се определи испитна комисија.

**Член 28**

Слушателот кој на крајот на семестрот не ќе положи испит од еден или два предмети, може да го полага повторно испитот само уште еднаш.

Слушателот што не ќе положи испит од повеќе од два предмети, како и слушателот што не ќе го положи поправниот испит го губи правото на натамошно школување.

**Член 29**

На крајот од школувањето слушателите полагаат дипломски испит.

Слушателот што не ќе положи дипломски испит, може повторно да го полага уште два пати. Растојанието меѓу одделни испити не може да биде помало од 6 месеци.

Предметите од кои се полага дипломскиот испит се определуваат со наставниот план.

**Член 30**

Успехот на слушателите на испитот се оценува со оценките од 5—10, со тоа што оценката 5 е непреодна.

**Член 31**

Слушателите имаат право на жалба против оценките на предметниот наставник, и тоа најдоцна во рок од два дена по објавената или соопштената оценка. Жалбата изјавена потом овој рок нема да се зема во постапка.

По жалбата против оценките на предметниот наставник решава наставничкиот совет.

Наставничкиот совет во оправдани случаи донесува решение слушателот што изјавил жалба да полага повторно испит пред испитна комисија.

Решението по жалбата мора да се донесе најдоцна во рок од десет дена по изјавената жалба.

**Член 32**

Во положениот дипломски испит на слушателот му се издава диплома за завршеното Вишо училиште.

**IV. СЛУШАТЕЛИ****Член 33**

Во Вишото училиште се примаат службеници за внатрешните работи, и тоа:

1) што завршиле полна средна школа, и поминале најмалку една година на пракса во органите на внатрешните работи;

2) што завршиле најмалку шест класа средна школа, а поминале најмалку четири години на пракса во органите на внатрешните работи на управни и извршни работи и го положиле приемниот испит;

3) што завршиле најмалку четири класа средна школа, а поминале најмалку осум години на пракса во органите на внатрешните работи на управни и извршни работи и го положиле приемниот испит.

Во Вишото училиште можат да се примаат и службеници од дипломатско-конзуларната служба и воени лица, ако времето пропишано во претходниот став го поминале на пракса во дипломатска или конзуларна служба односно во Југословенската народна армија на работите слични на внатрешните работи, и ако ги исполнуваат другите услови за прием во училиштето предвидени во претходниот став.

За службениците на органите на внатрешните работи што немаат полна средна школа Државниот секретаријат за внатрешни работи организира посебни курсеви заради нивно приготвување за приемниот испит.

Сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи пропишува кои предмети ќе се полагаат на приемниот испит.

#### Член 34

Изборот на слушатели за запишување во Вишото училиште го врши персоналната комисија на сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи (член 93 став 4 од Законот за органите на внатрешните работи) од редот на кандидатите што ги предлагаат републичките државни секретаријати за внатрешни работи, како и од редот на службениците на сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи и на органите и установите што му се непосредно подредени, а на слушатели од членот 33 став 2 на оваа уредба по предлог од надлежниот државен секретаријат.

Сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи го определува бројот на кандидатите што може да се предложи за избор од одделна народна република, бројот на кандидатите што ќе се изберат од одделна народна република, како и вкупниот број на слушатели за првиот семестар.

#### Член 35

Сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи може да определи изборот на слушатели на Вишото училиште да се врши врз основа на конкурс.

Со решението за распишување на конкурс се определува бројот на кандидатите што ќе се прими за слушатели на Вишото училиште од одделни народни републики, како и критериумот за избор на кандидатите што учествуваат во конкурсот, а кои ги исполнуваат условите за прием во училиштето.

Изборот меѓу кандидатите што учествуваат на конкурсот го врши персоналната комисија на сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи. За избор на кандидати од редот на службениците на републичкиот државен секретаријат за внатрешни работи потребен е и предлог од персоналната комисија односно од државниот секретаријат.

#### Член 36

Слушателите имаат право и должност редовно да ги посетуваат предавањата и да учествуваат во другите форми на наставата, како и да ги полагаат испитите во определените срокови и по оној ред како што е пропишано со наставниот план и со другите прописи на училиштето.

#### Член 37

Слушателите се должни да се придржуваат за училишните прописи и за одлуките на училишните органи, како и да го чуваат својот углед на службеник и слушател на училиштето.

За повредите на своите должности слушателите одговараат дисциплински.

#### Член 38

За дисциплинските неуредности слушателот се казнува со казните предвидени во прописите за државните службеници.

За дисциплинските неуредности на слушателите решава директорот на училиштето.

Против решението за казната за дисциплинска неуредност слушателот може да му се жали на сојузниот државен секретаријат за внатрешни работи.

#### Член 39

За дисциплинските престапи слушателите одговараат според општите прописи за дисциплинската одговорност на државните службеници.

За дисциплинските престапи на слушателите решава дисциплинскиот суд при сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи (член 101 точка 4 од Законот за органите на внатрешните работи).

#### Член 40

Спрема слушател кој во дисциплинската постапка е осуден на една од казните предвидени за дисциплинските престапи, може да се определи исклучување од Вишото училиште.

Решението за исклучување според претходниот став го донесува сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи по предлог од директорот на училиштето.

#### Член 41

Слушателот против кого е поведена постапка за дисциплински престап, директорот на Вишото училиште може привремено да го отстрани од училиштето ако е тоа во интерес на училиштето.

#### Член 42

Службениците на органите на внатрешните работи за време школувањето во Вишото училиште имаат право на сите принадлежности и други права од службеничкиот однос, како да се наоѓаат на редовна должност.

Тие имаат право на патни трошоци за доаѓање во училиштето на почетокот на секоја училишна година и за враќање дома на крајот од училишната година, како и за доаѓање во местото во кое се упатени на пракса односно на технички курс по завршетокот на редовната годишна настава (член 23 од уредбата).

#### Член 43

Слушателите се должни по завршеното училиште да останат во служба на органите на внатрешните работи најмалку два пати онолку време колку поминале на школување во Вишото училиште.

Сојузниот односно републичкиот државен секретаријат за внатрешни работи кој упатува службеник на школување ќе склучи со него договор, во кој ќе го обврзе по завршеното училиште да помине на служба во органите на внатрешните работи два пати онолку време колку поминал во училиштето, како и да го врати износот потрошен за него во текот на школувањето ако ја прекрши оваа обврска.

Сојузниот односно републичкиот државен секретаријат за внатрешни работи може во оправдани случаи да го ослободи слушателот од обврската од ставот 1 на овај член.

### V. НАСТАВНИЦИ

#### Член 44

Наставата во Вишото училиште ја изведуваат постојани и хонорарни наставници.

Кој број наставници е потребен, се определува со решението за систематизацијата.

#### Член 45

Постојаните наставници ги назначува сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи врз основа на предлог од советот на Вишото училиште од редот на стручњациите со факултетска или нејзи рамна спрема, односно на кои според важечките прописи им е признаена виша стручна спрема, и со

педагошко искуство и пракса во управната служба на внатрешните работи во траење од најмалку пет години, како и од редот на наставниците од високи школи и факултети.

За изведување на наставата од странски јазици се назначуваат лица со факултетска спрема што имаат потребна стручна спрема за вршење на наставата и најмалку пет години соодветна пракса.

Постојаните наставници што ја изведуваат наставата од предметите тесно поврзани со праксата на органите на внатрешните работи (Криминалистика, Основи на службата за безбедност) можат да останат во училиштето како постојани наставници најмногу три години. Сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи може во оправдани случаи да го продолжи овој срок до пет години.

#### Член 46

Хонорарни наставници можат да бидат лица што ги исполнуваат условите за постојан наставник предвидени со членот 45 од оваа уредба.

Хонорарните наставници ги определува и назначува директорот на Вишото училиште по предлог од наставничкиот совет, а со претходна согласност од сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи.

На хонорарните наставници им припаѓа хонорар за одржаните часови на настава според посебните прописи што ги донесува сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи во согласност со Секретаријатот за општа управа на Сојузниот извршен совет.

#### Член 47

За раководење со вежбите и со практичните работи како и за помагање на наставниците во изведувањето на практичната настава, во Вишото училиште постои помошен наставен персонал.

Помошниот наставен персонал го назначува сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи по предлог од советот на Вишото училиште од редот на стручњациите со факултетска спрема потребна за предметот во чија настава учествуваат, а кои имаат најмалку три години соодветна пракса.

#### Член 48

Лицата назначени за постојани наставници и за помошен наставен персонал од редот на управните и другите стручни службеници, ги задржуваат звањата што ги имале пред изборот односно назначувањето.

Наставниците по странски јазици и физичка култура се распоредуваат според прописите што важат за службениците на просветно-научната служба, и тоа во звањата предвидени за наставниот персонал во средните училишта.

### VI. СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВИШОТО УЧИЛИШТЕ

#### Член 49

За вршење на административни, технички и други слични работи Вишото училиште има секретаријат со потребен број стручни и административни службеници определени со решението за систематизацијата на работните места.

Со работите на секретаријатот раководи секретарот на Вишото училиште според упатствата и под надзор на директорот.

Секретарот мора да има најмалку завршена средна школа.

### VII. УЧИЛИШНИ ИНТЕРНАТ

#### Член 50

Вишото училиште има интернат за своите слушатели.

Со интернатот раководи управник на интернатот, кој непосредно му е подреден на директорот на училиштето.

Поблиски одредби во поглед на организацијата, раководењето и материјалното издржување на интернатот пропишува сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи.

#### Член 51

Слушателите што живеат во училишниот интернат се должни да се придржуваат за правилата за редот во интернатот.

Правилата за редот во интернатот ги донесува директорот на Вишото училиште во согласност со советот на училиштето.

### VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 52

Свршените слушатели на училиштето за внатрешна управа при сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи можат да се здобијат со диплома на Вишо управно училиште за внатрешни работи ако најдоцна до 31 декември 1958 година положат испит кој претставува разлика меѓу наставната програма на училиштето за внатрешна управа и наставната програма на Вишото управно училиште за внатрешни работи.

Програмата на испитите од претходниот став ќе ја пропише сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи со согласност од Секретаријатот за просвета и култура на Сојузниот извршен совет.

#### Член 53

По исклучок од одредбата на чланот 34 од оваа уредба, приемот на слушатели што немаат потполна средна школа во училишната 1957/58 година ќе се врши без приемен испит. Наставата од предметите по општо образование за такви слушатели ќе се врши напоредно со редовната настава.

#### Член 54

Поблиски прописи за работата на наставничкиот совет, за функционирањето на советот на Вишото училиште и за изборот на неговите членови, за положбата, задачите и начинот на работа на наставните организациони единици, за начинот на образованието и полагањето на испити, за назначувањето, за должностите и правата на наставниците и на помошниот наставен персонал, како и за другите прашања што се однесуваат до организацијата и работата на Вишото училиште, ќе донесе сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи во согласност со Секретаријатот за просвета и култура на Сојузниот извршен совет.

#### Член 55

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 223  
6 јули 1957 година  
Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз-Тито, с. р.

#### 369.

Врз основа на членот 79 точка 1 и членот 81 од Уставниот закон, а во врска со членот 26а од Законот за таксите („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 68/46) Сојузниот извршен совет донесува

### УРЕДБА

### ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ТАКСЕНАТА ТАРИФА НА ЗАКОНОТ ЗА ТАКСИТЕ

#### Член 1

Во Таксената тарифа на Законот за таксите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 68/46 и 22/56) во Забелешката III кон тар. број 24 по точката 6 се додава нова точка 7, која гласи:

„7) на странските патни моторни возила за превоз на стоки, под услов оваа повластица да е договорена или да постои реципроцитет.“

#### Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 214  
28 јуни 1957 година  
Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз-Тито, с. р.

## 370.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), а во врска со членот 34 точка 3 од Уредбата за надворешнотрговското работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/55), Сојузниот извршен совет донесува

**УРЕДБА****ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ**

## Член 1

Во Уредбата за контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/55) во членот 8 се додава нов став 2, кој гласи:

„Царинските органи не ќе дозволат извоз на стока за која не е издаден сертификат.“

## Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

## Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 215  
28 јуни 1957 година  
Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз-Тито, с. р.

## 371.

Врз основа на ставот 3 главата XXVIII на Сојузниот општествен план за 1957 година, Сојузниот извршен совет донесува

**ОДЛУКА****ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРИВРЕМЕНАТА ОДЛУКА ЗА РЕГРЕСИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО**

1. Во Привремената одлука за регресите во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53) точката I под б став 1 се менува и гласи:

„На стопанските организации за промет на нафта и нафтини деривати за продадениот моторен бензин, плинско масло и масло за ложење (мазут), и тоа:“;

Во точката I под б на крајот се додава нов став 2, кој гласи:

„За плинско масло и масло за ложење (мазут) продадено на странски дипломатски претставништва се одобрува регрес во височина од 20% од продајната цена.“

2. Се овластува сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите во смисла на точката 1 од оваа одлука да донесе решенија за надоместокот (регресот) за продаденото плинско масло и масло за горење (мазут) на странските дипломатски претставништва во 1956 година.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува и во целата 1957 година.

Р. п. бр. 216  
28 јуни 1957 година  
Белград

## Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

## 372.

Врз основа на членот 3 став 2 од Законот за јавното обвинителство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/54), Сојузниот извршен совет донесува

**ОДЛУКА****ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОДРАЧЈАТА НА ОКРУЖНИТЕ И ОКОЛИСКИТЕ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛСТВА**

1. Во Одлуката за утврдување подрачјата на окружните и околските јавни обвинителства

(„Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/56) во одделот I под „Д. Во Народна Република Македонија“ точката 2 под б) се менува и гласи:

„Околското јавно обвинителство во Прилеп за подрачјето на околските судови во Прилеп и Крушево.“

2. Точката 7 став 2 се менува и гласи:

„Околското јавно обвинителство во Куманово, за подрачјето на околските судови во Куманово, Крива Паланка и Кратово.“

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 218  
28 јуни 1957 година  
Белград

## Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

## 373.

Врз основа на членот 24 став 3 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56), сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите, во спогодба со сојузниот Државен секретаријат за работи на стокониот промет, издава

**НАРЕДБА****ЗА ОДОБРУВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ БЕЗ КОНКУРС ОД СРЕДСТВОТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА СТОЧНИОТ ФОНД ОД СОПСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ЗА НАБАВКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ОПРЕМА И НА ОПРЕМА ЗА МЕЛИОРАЦИИ НА ЗЕМЈИШТА**

I. Југословенската инвестициона банка може без конкурс да одобрува заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд:

1) за зголемување на сточниот фонд од сопствено производство настанато во годината што ѝ претходила на годината во која се поднесува барањето за заем, и тоа до височината на позитивната разлика во вредноста на прирастот на основното стадо;

2) за набавка на опрема и резервни делови, и тоа:

а) селскостопански машини, справи и уреди за обработка на селскостопанско земјиште (во натамошниот текст: селскостопанска опрема);

б) машини, справи и уреди за мелiorации (во натамошниот текст: мелiorациона опрема);

в) резервни делови за селскостопански и мелiorациони машини, а најмногу до 10% од претметната вредност на тие машини.

II. Заемите за набавка на опрема и резервни делови од точката I под 2) од оваа наредба ќе се одобруваат без оглед дали при нивното купување се одобрува надоместок (регрес), и дали опремата и резервните делови се произведени во земјата или се увезени од странство.

Заемите за набавка на опрема и резервни делови наведени во претходната точка ќе ги одобрува Југословенската инвестициона банка само под услов дека ќе се употребуваат исклучиво за селскостопанско производство односно за изведување селскостопански мелiorации на земјишта.

III. Заемите од точката I под 1) на оваа наредба можат да им се одобруваат: на земјоделските стопанства, на земјоделските задруги организирани во смисла на членот 4 од Уредбата за земјоделските задруги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 41/56) и на економите на земјоделски задруги, на економите на деловни сојузи на земјоделски задруги и на установи со самостојно финансирање.

Когато организациите од претходниот став ќе поднесат барање за заем за зголемување на бројот на коњите, заемот може да се одобри само ако се во прашање коњи од квалитетни соеви и типови, што

се предвидени за одгледување во односниот крај.

Инвестиционите заеми за покривање на позитивната разлика во вредноста на прирастот на основното стадо ќе ги одобрува Југословенската инвестициона банка само за прирастот во тежина на основното стадо на заемобарателот, т. е. за разликата меѓу состојбата на почетокот и состојбата на крајот на годината што ѝ претходела на годината во која е поднесено барањето за заем. Пресметувањето на прирастот во тежина ќе се врши спрема вредноста на месото од односниот вид добиток на 31 декември онаа година кога настанал прирастот.

IV. Заемите од точката I под 2) од оваа наредба можат да им се одбруваат: на земјоделските стопанства, на земјоделските задруги организирани во смисла на членот 4 од Уредбата за земјоделските задруги, на специјализираните земјоделски задруги, на економите на земјоделски задруги, на економите на деловни сојузи на земјоделски задруги и на установи со самостојно финансирање, на задружните деловни сојузи, на земјоделските задруги и на сервисните станици што вршат услуги со селскостопански машини и на водните заедници.

V. Поблиски услови за одобрување на заемите според оваа наредба ќе пропише Југословенската инвестициона банка.

VI. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 10261/3

25 јуни 1957 година

Белград

Државен секретар  
за работи на финансирате,  
Авдо Хумо, с. р.

### 374.

Врз основа на точката 2 став 4 од Наредбата за определување условите под кои може да се врши контрахирањето на тутун („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/57), сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет издава

### НАРЕДБА

#### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОДРАЧЈАТА НА КОИ ОДДЕЛНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН ЌЕ КОНТРАХИРААТ ТУТУН

1. Бидејќи договор за некои подрачја за контрахирање на тутун не е постигнат на начинот од точката 2 став 2 од Наредбата за определување условите под кои може да се врши контрахирањето на тутун, за спорните подрачја, се одредува следното:

а) подрачјата на територијата на Народна Република Босна и Херцеговина што се спорни меѓу претпријатијата за обработка на тутун од територијата на Народна Република Босна и Херцеговина и претпријатијата за обработка на тутун од Метковиќ и Вргорец, се определуваат како подрачја за контрахирање на тутун на претпријатијата за обработка на тутун со седиште во Народна Република Босна и Херцеговина, освен селото Бијача — општина Љубушки, околија Мостар, кое влегува во подрачјето на Претпријатието за обработка на тутун од Метковиќ и селата: Ораховље, Херцеговачки Полог, Граб, Ваشارовиќи и Црвени Грм — општина Љубушки околија Мостар, кои влегуваат во подрачјето на Претпријатието за обработка на тутун од Вргорец;

б) подрачјата на територијата на Народна Република Босна и Херцеговина што се спорни меѓу претпријатијата за обработка на тутун од територијата на Народна Република Босна и Херцеговина и претпријатијата за обработка на тутун од Сивь, Дрвинь, Тротъз и Ровињ, се определуваат како подрачја за контрахирање на тутун на претпријатијата

за обработка на тутун со седиште во Народна Република Босна и Херцеговина.

2. Претпријатијата за обработка на тутун што со производителите на тутун од подрачјата определени во претходната точка имаат склучени договори за контрахирање на тутун се должни да извршат пренос на овие договори врз оние претпријатија за обработка на тутун чие подрачје за контрахирање на тутун го сочинуваат подрачјата определени со оваа наредба.

Пренесувањето на договорите во смисла на претходниот став има да се изврши во рок од 15 дена по влегувањето во сила на оваа наредба.

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 5075

27 јуни 1957 година

Белград

Државен секретар  
за работи на стоковниот промет,  
Марјан Брецељ, с. р.

### 375.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ФИЗИКАЛНИ И ТЕХНИЧКИ МЕРЕЊА ЗА КАМЕН И НЕГОВИ МЕТОДИ НА ИСПИТУВАЊЕ, ЗА БЕТОН И ЗА УПОТРЕБА НА ЛОЖИШНАТА ЗГУРА

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Земање мостри на агрегати, камен и згура за потребите на градбите, патштата, железниците и за приготвување на бетон — — — —	JUS B.B.0.001
Определување на впирањето на вода на природниот камен — — — —	JUS B.B.8.010
Испитување постојаноста на природниот камен на мраз — — — —	JUS B.B.8.011
Природен камен, испитување цврстината на притисок — — — —	JUS B.B.8.012
Испитување жилавоста на каменот	JUS B.B.8.014
Испитување отпорноста на толченикот за патшта и железници против удар и притисок — — — —	JUS B.B.8.016
Испитување цврстината на каменот на свиткување — — — —	JUS B.B.8.017
Испитување каменот со Девалова машина — — — —	JUS B.B.8.018
Испитување цврстината на бетонот на затегање при свиткување на призми (концентрирано оптоварување во средината на распонот)	JUS U.M.1.010
Испитување цврстината на бетонот на затегање при свиткување на призми (оптоварување во третини од распони) — — — —	JUS U.M.1.011
Испитување цврстината на бетонот на притисок на деловите од призми добиени при кршење со свиткување. Модифицирана метода на копка	JUS U.M.1.012
Употреба на ложичната згура како агрегат за неармиран бетон и за неармирани префабрикувани бетонски блокови — — — —	JUS U.M.9.010

2. Наведените југословенски стандарди се објавени во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 септември 1957 година.

Бр. 2804  
23 јуни 1957 година  
Белград

Претседател  
на Сојузната комисија за стандардизација,  
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

### 376.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

## РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЧЕЛИК ЗА КЛИНОВИ, ЗА КЛИНОВИ И ЗА ЕЛАСТИЧНИ ЧИВИИ

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Челик за клинови влечен. Мери и толеранции	— — — — —	JUS C.B3.450
Клинови	— — — — —	JUS M.C2.020
Плоснати клинови	— — — — —	JUS M.C2.021
Издлабени клинови	— — — — —	JUS M.C2.022
Кукасти клинови	— — — — —	JUS M.C2.030
Плоснати кукасти клинови	— — — — —	JUS M.C2.031
Издлабени кукасти клинови	— — — — —	JUS M.C2.032
Тангентни клинови	— — — — —	JUS M.C2.040
Тангентни клинови за наизменично оптоварување	— — — — —	JUS M.C2.041
Клинови без наведнатост на перото високи	— — — — —	JUS M.C2.060
Клинови без наведнатост на перото ниски	— — — — —	JUS M.C2.061
Клинови без наведнатост на перото за машини алатки	— — — — —	JUS M.C2.062
Еластични чивии	— — — — —	JUS M.C2.230

2. Наведените југословенски стандарди се објавени во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 октомври 1957 година.

Бр. 2880  
1 јули 1957 година  
Белград

Претседател  
на Сојузната комисија за стандардизација,  
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

### 377.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

## РЕШЕНИЕ

### ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОДВИВАЧИ КРСТЕСТИ, ЗА КРСТЕСТИ ЗАРЕЗИ ЗА ВИОЦИ, ЗА НАВОИ ЗА ВИОЦИ ЗА ЛИМ И ЗА ВИОЦИ ЗА ЛИМ

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Одвивачи крстести	— — — — —	JUS K.G3.250
Навои за виоци за лим	— — — — —	JUS M.B0.100
Виоци за лим. Пречници на дупките	— — — — —	JUS M.B1.014
Крстести зарези за виоци	— — — — —	JUS M.B1.015
Виоци со шестострана глава за лим	— — — — —	JUS M.B1.455
Виоци со цилиндрична глава за лим	— — — — —	JUS M.B1.456

Виоци со впуштена глава за лим	— — — — —	JUS M.B1.457
Виоци со впуштена зрцалеста глава за лим	— — — — —	JUS M.B1.458
Виоци со полутркалеста глава за лим	— — — — —	JUS M.B1.459
Виоци со впуштена глава со крстест зарез за лим	— — — — —	JUS M.B1.465
Виоци со зрцалеста глава со крстест зарез за лим	— — — — —	JUS M.B1.466
Виоци со впуштена зрцалеста глава со крстест зарез за лим	— — — — —	JUS M.B1.467

2. Наведените југословенски стандарди се објавени во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 октомври 1957 година.

Бр. 2881  
1 јули 1957 година  
Белград

Претседател  
на Сојузната комисија за стандардизација,  
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

### 378.

Врз основа на членот 10 од Уредбата за контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/55), Управниот одбор на Сојузната надворешнотрговска комора, во спогодба со Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на ФНРЈ, донесува

## ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА

### НА ЛИСТАТА НА СТРУЧНИТЕ ЛИЦА ОВЛАСТЕНИ ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА МЕСОТО И НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД МЕСО И ОД ДОБИТОК НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ

I. Во Листата на стручните лица овластени за вршење контрола на квалитетот на месото и на производите од месо и од добиток наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/56, 51/56 и 18/57) се вршат следните измени и дополневија:

1) Во точката 1:  
а) текстот под редниот број 23 се менува и гласи:

„Кротик Обрен — Шид“;

б) текстот под редниот број 27 се брише;

в) по редниот број 28 се додава реден број 29 со текст кој гласи:

„Додин Ненад — Врбас“;

г) по редниот број 29 се додава реден број 30 со текст кој гласи:

„Немчев Жарко — Зрењанин“.

II. Овие измени и дополневија влегуваат во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 26429/3  
26 јуни 1957 година  
Белград

Сојузна надворешнотрговска комора

Претседател,  
Руди Колак, с. р.

### 379.

Врз основа на членот 10 од Уредбата за контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/55), Управниот одбор на Сојузната надворешнотрговска комора, во спогодба со Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на ФНРЈ, донесува

## ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА

### НА ЛИСТАТА НА СТРУЧНИТЕ ЛИЦА ОВЛАСТЕНИ ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ДОБИТОКОТ ЗА КОЛБЕЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ

I. Во Листата на стручните лица овластени за вршење контрола на квалитетот на добитокот за



колење наменет за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/56, 48/56, 51/56 и 19/57) се вршат следните измени и дополненија:

- 1) Во точката 1:
    - а) текстот под редниот број 4 се брише;
    - б) текстот под редниот број 19 се брише;
    - в) текстот под редниот број 26 се брише;
    - г) по редниот број 61 се додава реден број 62 со текст кој гласи: „Бижар инж. Миливоје — Сомбор“;
    - д) по редниот број 62 се додава реден број 63 со текст кој гласи: „Гуричиќ инж. Александар — Суботица“;
    - е) по редниот број 63 се додава реден број 64 со текст кој гласи: „Петровиќ инж. Петар — Смедерево“;
  - 2) Во точката 2:
    - а) текстот под редниот број 33 се менува и гласи: „Хорватовиќ инж. Ивана — Зденци“;
    - б) текстот под редниот број 39 се брише;
    - в) текстот под редниот број 41 се брише;
    - г) текстот под редниот број 48 се брише;
    - д) текстот под редниот број 54 се брише;
    - е) по редниот број 55 се додава реден број 56 со текст кој гласи: „Катаниќ инж. Рудолф — Слав. Брод“;
  - 3) Во точката 3:
    - а) текстот под редниот број 2 се менува и гласи: „Погачник Владимир — Сежана“;
    - б) текстот под редниот број 10 се брише;
    - в) текстот под редниот број 27 се брише;
    - г) текстот под редниот број 36 се брише;
  - 4) Во точката 4:
    - а) текстот под редниот број 2 се менува и гласи: „Несторовски инж. Борис — Тетово“;
    - б) текстот под редниот број 6 се брише.
- II. Овие измени и дополненија влегуваат во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 26429/4

26 јуни 1957 година

Белград

Сојузна надворешнотрговска комора

Претседател,  
Руди Колак, с. р.

380.

Врз основа на членот 10 од Уредбата за контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/55), Управниот одбор на Сојузната надворешнотрговска комора, во спогодба со Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на ФНРЈ, донесува

**ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА****НА ЛИСТАТА НА СТРУЧНИТЕ ЛИЦА ОВЛАСТЕНИ ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА СВЕЖОТО И СУВОТО ОВОШЈЕ И НАМЕНЕТО ЗА ИЗВОЗ**

I. Во Листата на стручните лица овластени за вршење контрола на квалитетот на свежото и сувото овошје наменето за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/55, 5/56, 16/56, 23/56, 48/56 и 18/57) се вршат следните измени и дополненија:

- 1) Во точката 1:
  - а) текстот под редниот број 3 се менува и гласи: „Васиќ Драгољуб — Белград“;
  - б) текстот под редниот број 4 се брише;
  - в) текстот под редниот број 6 се менува и гласи: „Николиќ инж. Живадин — Смедерево“;
  - г) текстот под редниот број 14 се брише;

д) текстот под редниот број 25 се менува и гласи:

„Станојевиќ инж. Стеван — Алексинац“;

е) текстот под редниот број 30 се брише;

ж) текстот под редниот број 43 се брише;

з) текстот под редниот број 50 се менува и гласи:

„Марковиќ инж. Момчило — Косовска Митровица“;

и) текстот под редниот број 52 се менува и гласи:

„Табакковиќ инж. Миливоје — Пеќ“;

л) текстот под редниот број 59 се менува и гласи:

„Пандуров Мита — Суботица“;

м) по редниот број 66 се додава реден број 67 со текст кој гласи:

„Недељковиќ инж. Александар — Књажевац“;

н) по редниот број 67 се додава реден број 68 со текст кој гласи:

„Ристовиќ инж. Миливоје — Ужичка Пожега“;

о) по редниот број 68 се додава реден број 69 со текст кој гласи:

„Ејелац Радивоје — Смедерево“;

2) Во точката 2:

а) текстот под редниот број 12 се брише;

б) текстот под редниот број 27 се менува и гласи:

„Ивековиќ инж. Звонимир — Винковци“;

в) по редниот број 29 се додава нов реден број

30 со текст кој гласи:

„Шикиќ инж. Миле — Бјеловар“;

3) Во точката 3:

а) текстот под редниот број 12 се брише;

б) текстот под редниот број 24 се брише;

в) по редниот број 29 се додава реден број 30 со текст кој гласи:

„Стајнко Франц — Јутомер“;

г) по редниот број 30 се додава реден број 31 со текст кој гласи:

„Лукман инж. Фрањо — Марибор“;

д) по редниот број 31 се додава реден број 32 со текст кој гласи:

„Остерц Миливоје — Радгона и Слатина Раденци“;

е) по редниот број 32 се додава реден број 33 со текст кој гласи:

„Премру инж. Марија — Радље об Драви“;

5) Во точката 5:

а) текстот под редниот број 4 се брише;

б) текстот под редниот број 8 се менува и гласи:

„Пашкиќ инж. Незир — Теслиќ“;

в) по редниот број 21 се додава реден број 22 со текст кој гласи:

„Рабреновиќ Блажо — Вишеград“;

г) по редниот број 22 се додава реден број 23 со текст кој гласи:

„Маркиќевиќ инж. Слободан — Горажде“;

д) по редниот број 23 се додава реден број 24 со текст кој гласи:

„Имамовиќ Сафет — Градачац“.

II. Овие измени и дополненија влегуваат во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“

Бр. 26429/1

26 јуни 1957 година

Белград

Сојузна надворешнотрговска комора

Претседател,  
Руди Колак, с. р.

## 381.

Врз основа на членот 10 од Уредбата за контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/55), Управниот одбор на Сојузната надворешнотрговска комора, во спогодба со Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на ФНРЈ, донесува

**ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА****НА ЛИСТАТА НА СТРУЧНИТЕ ЛИЦА ОВЛАСТЕНИ ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА СВЕЖИОТ ЗАРЗАВАТ НАМЕНЕТ ЗА ИЗВОЗ**

1. Во Листата на стручните лица овластени за вршење контрола на квалитетот на свежиот зарзават наменет за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/56) се вршат следните измени и дополненија:

1) Во точката 1:

- а) текстот под редниот број 8 се брише;
- б) текстот под редниот број 20 се брише;
- в) текстот под редниот број 27 се менува и гласи:

„Зделар Чедомир — Пек“;

- г) текстот под редниот број 32 се менува и гласи:

„Секулиќ инж. Живојин — Кикинда и Нови Книжевац“;

д) текстот под редниот број 35 се брише;

ѓ) текстот под редниот број 37 се брише;

- е) текстот под редниот број 44 се менува и гласи:

„Чечен инж. Иван — Вршац“;

- ж) по редниот број 44 се додава реден број 45 со текст кој гласи:

„Максимовиќ Драгослав — Алексинац“;

- з) по редниот број 45 се додава реден број 46 со текст кој гласи:

„Григорјев инж. Георгије — Бачка Паланка“;

2) Во точката 2:

- а) текстот под редниот број 8 се менува и гласи:

„Роман Грачан — Крижевци“;

б) текстот под редниот број 27 се брише;

- в) текстот под редниот број 28 се менува и гласи:

„Поповиќ Миливоје — Вуковар“;

г) текстот под редниот број 29 се брише;

д) текстот под редниот број 30 се брише;

- ѓ) по редниот број 38 се додава реден број 39 со текст кој гласи:

„Мажек инж. Никола — Загреб“;

3) Во точката 3:

- а) текстот под редниот број 16 се менува и гласи:

„Остерц Миливоје — Радгона и Слатина Раденци“;

- б) текстот под редниот број 18 се менува и гласи:

„Вохар Штефан — Лендава“;

в) текстот под редниот број 25 се брише;

г) текстот под редниот број 27 се брише;

- д) по редниот број 31 се додава реден број 32 со текст кој гласи:

„Цимерман Мартин — Видем Кршко“;

- ѓ) по редниот број 32 се додава реден број 33 со текст кој гласи:

„Премру инж. Марија — Радље об Драви“;

4) Во точката 4:

а) текстот под редниот број 2 се брише;

- б) текстот под редниот број 3 се менува и гласи:

„Мурцев Петар — Титов Велес“.

II. Овие измени и дополненија влегуваат во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 26429/2

26 јуни 1957 година

Белград

Сојузна надворешнотрговска комора

Претседател,  
Руди Колак, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Уредбата за измени и дополненија на Тарифата за данокот на промет, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/57 се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

**ИСПРАВКА****НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ТАРИФАТА ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ**

1. Во членот 2 на крајот од точката 2 наместо: „25“ треба да стои: „25%“.

2. Во истиот член во точката 3 во забелешката 4 наместо: „из тачке 1“ треба да стои: „из тач. 1 и 2“.

3. На крајот од истиот член наместо зборовите: „Во истиот тар. број пред ставот 4 треба да се додаде „2““, треба да стои: „Досегашниот став 4 станува став 5 и пред него се става 2“.

4. Во членот 3 точка 2 последен став наместо ознаката: „е“ треба да стои ознака: „ф“.

Од Сојузниот извршен совет, 20 јуни 1957 година, Белград.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Наредбата за утврдување делот од доходот што стопанските организации во 1957 година го уплатуваат во општествените инвестициони фондови, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/57, се поткраднале долу наведените грешки та се дава

**ИСПРАВКА****НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ДЕЛОТ ОД ДОХОДОТ ШТО СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГО УПЛАТУВААТ ВО ОПШТЕСТВЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ**

1. Во образецот „А-2“ во колоната 2 на крајот од текстот на втората реченица под ред. бр. 10 место цифрата: „8“ треба да стои цифра: „10“, а на крајот од текстот под ред. бр. 29 место цифрата: „27“ треба да стои цифра: „26“;

2. Во точката XIV под 11 од наредбата треба да се бришат зборовите: „и 12 во колоната 4“.

Од сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите 24 јуни 1957 година, Белград.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Наредбата за утврдување на основиците и пресметување на придонесот од личниот доход на работниците на стопанските организации, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/57, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

**ИСПРАВКА****НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ И ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

1. Во точката VIII во деветтиот ред оздола место цифрата: „2156“ треба да стои цифра: „2135“; во седмиот ред оздола место цифрата: „1800“ треба да стои цифра: „1790“; во петтиот и шестиот ред оздола место цифрите: „350“ треба да стојат цифри: „345“ и во четвртиот ред оздола место цифрата: „4200“ треба да стои цифра: „4140“.

2. Во точката XIII во тринаесеттиот и четиринаесеттиот ред озгора место зборовите: „претходната точка“ треба да стои: „точката V од оваа наредба“.

3. Во точката XV став 5 во 11 ред озгора место: „27:38“ треба да стои: „(100 X намалената норма) : (100 + намалената норма)“, а на крајот од истиот став место текстот по зборот: „изнесува“ треба да се стави: „10,5% пресметана по формулата (100X12) : (100 + 12), односно  $1200 : 112 = 10,71$  или заокружено 10,5%“.

4. Во табелите кон истата наредба треба да се испрази:

1) во I табела:

Спрема цифр. од кол. I	Во кол.	Место цифрата	Треба цифра
46.200	4	18.027	19.027
52.400	4	2.854	21.854
61.400	4	25.054	26.054
63.300	4	28.049	27.049
64.800	3	17.385	17.395
87.700	3	21.525	22.525

2) во II табела:

Спрема цифр. од кол. I	Во кол.	Место цифрата	Треба цифра
16.800	4	4.500	5.000
36.400	3	9.697	9.698
36.400	4	12.657	12.658
42.800	3	11.255	11.235
53.100	4	19.774	19.744
71.100	4	28.298	28.308
71.200	4	29.359	28.359
73.100	4	29.304	29.314

3) на крајот од I и II табела во точката 2 под б) по зборовите: „над 100.100 дин.“ треба да се додадат изоставените зборови: „намалена за износот на придонесот за буџетите од личниот доход“.

Од сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите, 24 јуни 1957 година, Белград.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за учеството на инвеститорите во трошоците на инвестициите што се финансираат од Општиот инвестиционен фонд, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/57, се постркранала долу наведената грешка, та се дава

### ИСПРАВКА

**НА ОДЛУКАТА ЗА УЧЕСТВОТО НА ИНВЕСТИТОРИТЕ ВО ТРОШОЦИТЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ШТО СЕ ФИНАНСИРААТ ОД ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД**

По точката II треба да се додадат изоставените зборови: „Југословенска инвестициона банка“, под тоа изоставените потписи, и тоа од десната страна: „Претседател на управниот одбор, Никола Минчев, с. р.“, а од левата страна: „Генерален директор, Аугустин Паниќ, с. р.“, и под овие потписи на среде зборот: „Согласен“.

Од Југословенската инвестициона банка, 24 јуни 1957 година, Белград.

## ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 25 од 8 јуни 1957 година објавува:

Одлука за примена на Одлуката за плаќање хонорарната настава на факултетите на Универзитетот и на Високата школа за физичка култура во Белград;

Одлука за ставање во надлежност за Советот за култура на НР Србија потврдувањето на пратилата на радиодифузните станици;

Наредба за назначување канцелариски и помошни службеници во редовните и стопанските судови.

Во бројот 26 од 15 јуни 1957 година објавува: Одлука за утврдување износот на надоместокот од издадените дозволи за стопански и спортски риболов што треба да се уплати во 1957 година во Републичкиот и во околските фондови за унапредување на рибарството;

Наредба за ловостојот на заштитениот дивеч, за заштита на ретки и проредени видови заштитен дивеч, за ловот на незаштитен дивеч и за фаќање жив заштитен дивеч;

Наредба за забрана на оснивањето откупни станици за купување и промет на селскостопански производи;

Одлука за употреба на средствата од Фондот за здравствена изградба во 1957 година;

Одлука за измени и дополненија на Одлуката за планот на расходите на Републичкиот фонд за превентивна здравствена заштита;

Одлука за измени на Одлуката за употреба на нераспределените вишоци на Републичкиот завод за социјално осигурување — Белград од 1954 година;

Решение за износите на надоместокот за трошоците за исхрана и сместување;

Конкурс за давање заеми на земјоделските стопанства за станбена изградба од средствата на Републичкиот фонд за станбена изградба.

Во бројот 27 од 22 јуни 1957 година објавува:

Закон за измени и дополненија на Законот за подрачјата на околиците и општините во Народна Република Србија;

Наредба за забрана оснивање на откупни станици за купување и промет на селскостопански производи;

Упатство за начинот на предавање на архивите, инвентарот и другите движни имоти на народните одбори на укинатите околии и општини.

Во бројот 28 од 29 јуни 1957 година објавува:

Одлука за измени и дополненија на Буџетот на Народна Република Србија;

Одлука за измени и дополненија на Одлуката за оснивањето и територијалната надлежност на окружните и околските судови;

Одлука за измени и дополненија на Одлуката за територијалната надлежност на окружните стопански судови;

Одлука за избирање судии на околските судови;

Одлука за потврда на Статутот на Машинскиот факултет на Универзитетот во Белград;

Закон за Уметничката академија;

Закон за детските градини;

Исправка на законот за подрачјата на околиците и општините во Народна Република Србија;

Исправка на Конкурсот за давање заеми на земјоделските стопанства за станбена изградба од средствата на Републичкиот фонд за станбена изградба.

## НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“, службени лист Народне Републике Хрватске, во бројот 19 од 3 мај 1957 година објавуваат само одлуки на народните одбори.

Во бројот 20 од 10 мај 1957 година објавуваат:

Наредба за условите за запишување во стручните училишта во училиштата 1957/58 година;

Решение за измени и дополненија на Решението за оснивање Студентскиот дом 1, во Загреб, како устајова со самостојно финансирање, бр. 90-1955 од 14 јуни 1955

Во бројот 21 од 16 мај 1957 година објавуваат:

**Одлука** за определување делот од придонесот за кадрови во стопанството што му припаѓа на Републичкиот фонд односно на околицките фондови за кадрови во стопанството;

**Решение** за пределување бројот и за именување членови на управниот одбор на Републичкиот фонд за кадрови во стопанството;

**Решение** за дополнување на Решението за признавање стручни испити на работниците запослени во угостителските претпријатија и дуќани;

**Решение** за определување бројот и за именување членови на управниот одбор на Републичкиот фонд за кадрови во стопанството;

**Решение** за распишување дополнителни избори на Соборот на производителите на НО на околицјата Сисак.

Во бројот 22 од 20 мај 1957 година и во бројот 23 од 27 мај 1957 година објавуваат само одлуки на народни одбори.

Во бројот 24 од 30 мај 1957 година објавуваат:

**Измени и дополненија** на Општествениот план на НР Хрватска за 1957 година;

**Закон** за измени на Законот за буџетот на НР Хрватска (Републичкиот буџет) за 1957 година;

**Закон** за измени и дополненија на Законот за месниот самопридонес;

**Закон** за измени и дополненија на Законот за одржување и поправање на селските патишта;

**Одлука** за измени и дополненија на Одлуката за определување бројот на судиите во Врховниот суд на НР Хрватска и во окружните судови на подрачјето на НР Хрватска;

**Одлука** за измена на Одлуката за определување бројот на судиите во Вишиот стопански суд на НР Хрватска и во окружните стопански судови на подрачјето на НР Хрватска;

**Уредба** за оснивање Републички санитарен инспекторат;

**Одлука** за траењето и начинот на вршењето на стажот на ветеринарите.

Во бројот 25 од 31 мај 1957 година немаат службен дел.

Во бројот 26 од 10 јуни 1957 година објавуваат:

**Одлука** за максималните износи на општинската такса за бочви, маслари, рамничарски лозја и кучиња;

**Одлука** за планот на сечењето, планот на одгледувачките работи и планот на уредувањето на шумите на подрачјето на НР Хрватска во 1957 година;

**Одлука** за намената и начинот на употребата на средствата од околицките фондови за унапредување на шумарството од таксите за сечење дрвја во приватни и задружни шуми;

**Решение** за распишување дополнителни избори на народните одбори на околиците Славонски Брод и Чаковец.

#### УРАДНИ ЛИСТ ЈЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Јљудске Републике Словеније“ во бројот 18 од 30 мај 1957 година објавува:

**Одлука** за нормите на данокот на доход од селското стопанство за 1957 година;

**Решение** за разрешување од должноста на државен потсекретар во Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРС;

**Решение** за именување член на советот на радиостаницата на Радио Љубљана.

Во бројот 19 од 6 јуни 1957 година објавува:

**Решение** за именување државен потсекретар во Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРС.

Во бројот 20 од 13 јуни 1957 година објавува само одлуки на народните одбори.

Во бројот 21 од 20 јуни 1957 година објавува:

**Одлука** за определување аконтацијата и плаќањето на данок на доход од селското стопанство, како и општинските придонеси за третото тримесечје на 1957 година;

**Одлука** за начинот на објавување на годишниот извештај и годишната програма на издавачките претпријатија и установи;

**Одлука** за начинот на објавување на годишниот извештај на новинските претпријатија и новинските установи;

**Одлука** за измени на Одлуката за оснивање одбор за план и биланси на Извршниот совет;

**Одлука** за овластување Координациониот одбор на Извршниот совет за одлучување по определни работи на надлежноста на Извршниот совет;

**Одлука** за овластување Одборот за стопанство на Извршниот совет за давање согласности за кои е надлежен Извршниот совет;

**Одлука** за овластување Административната комисија на Извршниот совет за донесување решенија во работите од надлежноста на Извршниот совет;

**Одлука** за давање согласност на републичките прописи за прекршоци;

**Одлука** на Републичкиот завод за социјално осигурување во Љубљана за распределба на општите и намалените норми на придонесот за социјално осигурување за 1957 година.

#### СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 16 од 3 мај 1957 година нема службен дел.

Во бројот 17 од 10 мај 1957 година објавува:

**Одлука** за измени и дополненија на Општествениот план на Народна Република Босна и Херцеговина за 1957 година;

**Указ** за прогласување на Законот за измени на Законот за буџетот на Народна Република Босна и Херцеговина за 1957 година;

**Указ** за прогласување на Законот за овластувањето за донесување прописи за определувањето на опасни растениски болести и штетници како и за прогласувањето на подрачјата заразени од тие растениски болести и штетници;

**Одлука** за одобрување на претсметките на републичките буџетски фондови за 1957 година;

**Одлука** за исклучителен избор на лица без судиски испит за судии на околицки судови;

**Резолуција** за работата и идниот развиток на Универзитетот во Сараево;

**Одлука** за потврда на Статутот на Универзитетот во Сараево;

**Одлука** за потврда на измените и дополненијата на статутите на околиците Тузла, Зеница и Зворник;

**Одлука** за измена на Одлуката за наградите и надоместоците на народните пратеници на Народната скупштина на Народна Република Босна и Херцеговина;

**Одлука** за разрешување на судија на Врховниот суд на НР БиХ и на судии на окружни судови;

**Одлука** за избор на судии на окружни судови;  
**Одлука** за избор на повремени судии на Вишиот стопански суд на НР БиХ и на судија на Окружниот стопански суд во Сараево;

**Наредба** за определување установи во кои може да се врши испитување на прехранбените продукти;

**Наредба** за височината на трошоците на прометот во продажба на големо на петролот за осветление.

Во бројот 18 од 17 мај 1957 година објавува:

**Одлука** за определување делот од придонесот за кадрови во стопанството што му припаѓа на Републичкиот фонд односно на околските фондови за кадрови во стопанството;

**Наредба** за височината на трошоците на прометот во продажба на големо на петролот за осветление;

**Наредба** за стопанскиот и спортскиот риболов и за определување рибини плодишта.

Во бројот 19 од 24 мај 1957 година нема службен дел.

Во бројот 20 од 31 мај 1957 година објавува:

**Уредба** за задолжителниот здравствен преглед лицата што патуваат на работа;

**Уредба** за обврските на Заводот за социјално осигурување, на стопанските и другите организации, на државните органи, установи и на приватните работодавци во остварувањето на мерките за заштита на здравјето и работната способност на осигурениците;

**Уредба** за измени и дополненија на Уредбата за определување на републичките органи на управата и на републичките совети што ќе ги вршат работите по сојузните прописи што од републичкиот извршен совет се пренесени врз републичките органи;

**Уредба** за измени и дополненија на Уредбата за пренесување работите според републичките прописи во надлежност на републичките органи на управата и републичките совети;

**Одлука** за овластување републичките органи на управата и републичките совети да донесуваат правилници за внатрешната организација;

**Одлука** за определување процентот од годишниот износ на данокот на доход што треба да се наплати за I, II и III тримесечје на 1957 година;

**Одлука** за оснивање Завод за унапредување на организацијата и продуктивноста на трудот;

**Одлука** за оснивање Републички центар за здравствена заштита на мајката и детето;

**Решение** за оснивање Завод за професионално оспособување на умно заостанатата младина во Чапљина;

**Правилник** за дополнение на Правилникот за полагање приватни испити во средните економски школи;

**Упатство** за измена на Упатството за полагање стручни и дополнителни испити за звањето воспитувач, учител, стручен учител, наставник и професор на средна школа;

**Решение** за именување членови на Филмскиот совет на претпријатието за снимање-филмови „Восна-студио“ во Сараево.

Во бројот 21 од 7 јуни 1957 година нема службен дел.

## СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија во бројот 9 од 6 април 1957 година објавува:

**Одлука** за основање на околски судови во Крушево и Кратово, за одредување на нивната територијална надлежност и за менување територијалната надлежност на околските судови во Кочани и Штип;

**Одлука** за овластување на Законодавниот одбор на Републичкиот собор на Народното собрание

да утврди кои одредби за управната постапка од републиките закони остануваат во сила а другите да ги укине или измени;

**Одлука** за утврдување престанокот на пратенички мандат и за одредување дополнителни избори за избор на народен пратеник на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија во производителната група селско стопанство во Изборната околица Скопска II;

**Одлука** за утврдување престанокот на пратенички мандат и за одредување дополнителни избори за избор на народен пратеник на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија во производителната група индустрија, трговија и занаетчиство во Изборната околица Скопска IX;

**Решение** за распишување дополнителни избори за избор на народен пратеник на Соборот на производителите во групата селско стопанство во Изборната околица Скопска II;

**Решение** за распишување дополнителни избори за избор на народен пратеник на Соборот на производителите во групата индустрија, трговија и занаетчиство во Изборната околица Скопје град IX;

**Исправка** на Упатството за условите за здобивање стручна спрема и за полагање стручни испити за квалификувани и висококвалификувани работници возачи на моторни возила.

Во бројот 10 од 19 април 1957 година објавува:

**Одлука** за избор на судии на окружните судови во Битола и Тетово;

**Одлука** за разрешување на судија на Окружниот суд во Охрид;

**Одлука** за избор на повремени судии на Вишиот стопански суд на Народна Република Македонија;

**Одлука** за отпочнувањето со работа на Околскиот суд во Крушево;

**Правилник** за измена и дополнение на Правилникот за извршување на Законот за рибарството.

Во обројот 11 од 23 април 1957 година објавува:

**Закон** за шумите;

**Закон** за водите;

**Закон** за заштита на стрмните земјишта од ерозија и за уредување на пороите;

**Закон** за изменување и дополнување на Законот за јавните патништа;

**Уредба** за основање Републички завод за физичка култура;

**Решение** за основање на Ловишта „Дојран“.

Во бројот 12 од 26 април 1957 година објавува:

**Уредба** за оснивање на Управна школа во Скопје;

**Одлука** за именување претседател и членови да одборот и комисија на Извршниот совет;

**Одлука** за измени и дополненија на Одлуката за определување бројот на судиите во околските судови;

**Одлука** за именување членови на Советот на Вишата педагошка школа во Скопје;

**Одлука** за начинот на избирање на членот на Советот на Вишата педагошка школа во Скопје што ги избира наставничкиот совет на школата;

**Одлука** за начинот на избирање на членот на Советот на Вишата педагошка школа во Скопје што го избираат студентите;

**Решение** за оснивање Концертна дирекција.

Во бројот 13 од 4 мај 1957 година објавува:

**Одлука** за овластување на народните одбори на општините да вршат заверување на потписи, рацписи и преписи;

**Решение** за пренесување медицинските училишта за бабици со интернатите што се при нив во надлежност на народни одбори на околии;

## СОДРЖИНА

Страна

Решение за именување членови на Театарскиот совет на Народниот театар — Скопје;

Објава за дополнителните избори за народен пратеник на Соборот на производителите.

Во бројот 14 од 24 мај 1957 година објавува:

Решение за формирање Одбор за заеми од Републичкиот инвестиционен фонд при Југословенската инвестициона банка — филијала во Скопје и именување членови на Одборот;

Програма за полагање стручен испит за звањето квалификуван и висококвалификуван работник од керамичката струка.

Во бројот 15 од 5 јуни 1957 година објавува:

Одлука за измени на Општествениот план на Народна Република Македонија за 1957 година;

Резолуција за Извештајот на Извршниот совет за работата во 1956 година;

Задолжително толкување на членот 25 од Законот за Универзитетот во Скопје;

Задолжително толкување на членот 52 од Законот за Вишата педагошка школа во Скопје;

Препорака за подобрување работата на научните и другите земјоделски институции;

Потврда за задолжително толкување.

## СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црне Горе“ во бројот 7 од 30 април 1957 година објавува:

Одлука за продолжување рокот за издавање на работните книшци;

Наредба за образецот на пропратницата за дрво и дрвни производи;

Програма на стручниот дел од испитите за квалифицирани и висококвалифицирани работници од графичката струка.

Во бројот 8 од 25 мај 1957 година објавува:

Одлука за помилување на осудените лица;

Одлука за определување стручни и општествени организации што избираат свои преставници за членови на републичките совети;

Решение за оснивање Дом за учениците на Средното музичко училиште во Котор како установа со самостојно финансирање;

Решение за оснивање Дом за учениците на училиштето за уметнички занаети во Херцег Нови како установа со самостојно финансирање;

Решение за прогласување Домот на учителската школа во Никшиќ за установа со самостојно финансирање;

Решение за разрешување еден член и за именување нови членови на Советот за народно здравје на НР ЦГ од редот на граѓаните;

Програма на стручниот дел на испитот за квалифицирани и висококвалифицирани работници од шумарската струка;

Програма на стручниот дел од испитот за квалифицирани и висококвалифицирани работници на струката на производството на градежни материјали;

Извештај на Изборната комисија на НР ЦГ за дополнителните избори во околицата Титоград на 31 март и 7 април 1957 година.

Во бројот 9 од 31 мај 1957 година објавува:

Правилник за полагање дипломски испит во Средното музичко училиште.

Во бројот 10 од 5 јуни 1957 година објавува:

Одлука за републичкиот фонд за кадрови во стопанството.

Во бројот 11 од 10 јуни 1957 година објавува само одлуки на народните одбори.

366. Указ за прогласување на Законот за измени и дополненија на Општиот закон за уредување на општините и околиците — Закон за измени и дополненија на Општиот закон за уредување на општините и околиците — — — — — 553
367. Уредба за постојаниот резервен фонд — 558
368. Уредба за Вишото управно училиште за внатрешни работи — — — — — 560
369. Уредба за дополнение на Таксената тарифа за Законот за таксите — — — — — 563
370. Уредба за дополнение на Уредбата за контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз — — — — — 564
371. Одлука за дополнение на Привремената одлука за регресите во стопанството — 564
372. Одлука за измена на Одлуката за утврдување подрачјата на Окружните и околските јавни обвинителства — — — — — 564
373. Наредба за одобрување инвестициони заеми без конкурс од средствата на Општиот инвестиционен фонд за зголемување на сточниот фонд од сопствено производство, за набавка на селскостопанска опрема и на опрема за мелиорации на земјишта — — — — — 564
374. Наредба за определување подрачјата на кои одделни препријатија за обработка на тутун ќе контрахираат тутун — — — — — 565
375. Решение за југословенските стандарди за физикални и технички мерења за камен и негови методи на испитување, за бетон и за употреба на ложтишната згура — — — — — 565
376. Решение за југословенските стандарди за челик за клинови, за клинови и за еластични чивии — — — — — 566
377. Решение за југословенските стандарди за одвивачи крстести, за крстести зарези за виоци, за навси за виоци за лим и за виоци за лим — — — — — 566
378. Измени и дополненија на Листата на стручните лица овластени за вршење контрола на квалитетот на месото и на производите од месо и од добиток наменети за извоз — — — — — 566
379. Измени и дополненија на Листата на стручните лица овластени за вршење контрола на квалитетот на добитокот за колење наменет за извоз — — — — — 566
380. Измени и дополненија на Листата на стручните лица овластени за вршење контрола на квалитетот на свежото и сувото овошје наменето за извоз — — — — — 567
381. Измени и дополненија на Листата на стручните лица овластени за вршење контрола на квалитетот на свежиот зарзават наменет за извоз — — — — — 568
- Исправка на Уредбата за измени и дополненија на Тарифата за данокот на промет — — — — — 568
- Исправка на Наредбата за утврдување делот од доходот што стопанските организации го уплатуваат во општествените инвестициони фондови — — — — — 568
- Исправка на Наредбата за утврдување на основиците и пресметување на придонесот од личниот доход на работниците на стопанските организации — — — — — 568
- Исправка на Одлуката за учество на инвеститорите во трошоците за инвестиции што се финансираат од Општиот инвестиционен фонд — — — — — 569